

**WF-C529R Series**

**Упатство за  
корисникот**

## Содржина

### За овој прирачник

Вовед во прирачниците. . . . .	6
Користење на прирачникот за пребарување на информации. . . . .	6
Ознаки и симболи. . . . .	8
Описи што се користат во прирачникот. . . . .	8
Референци за оперативни системи. . . . .	8

### Важни упатства

Безбедносни упатства. . . . .	10
Совети и предупредувања за печатачот. . . . .	11
Совети и предупредувања за поставување на печатачот. . . . .	11
Совети и предупредувања за користење на печатачот. . . . .	12
Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот. . . . .	12
Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување. . . . .	13
Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот. . . . .	13
Заштита на личните информации. . . . .	13

### Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите. . . . .	14
Контролна табла. . . . .	17
Конфигурација на основен екран. . . . .	18
Прикажани икони на LCD екранот. . . . .	18
Основни функции. . . . .	20
Внесување знаци. . . . .	21
Прегледување на анимации. . . . .	21

### Подготовка на печатачот

Ставање на хартија. . . . .	23
Достапни хартии и капацитети. . . . .	23
Ставање хартија во Касета за хартија. . . . .	28
Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна. . . . .	31
Ставање пликови и предупредувања. . . . .	34
Внесување долга хартија. . . . .	35
Листа на видови хартија. . . . .	35

Опции на менито за Поставки. . . . .	36
Опции на менито за Општи поставки. . . . .	36
Опции на менито за Бројач на отпечатени примероци. . . . .	44
Опции на менито за Статус на достава. . . . .	45
Опции на менито за Одржување. . . . .	45
Опции на менито за Јазик/Language. . . . .	46
Опции на менито за Статус на печатач/Печати. . . . .	46
Опции на менито за Статус на уредот за автентикација. . . . .	47
Опции на менито за Информации за Epson Open Platform. . . . .	47
Штедење енергија. . . . .	47
Штедење енергија — контролна табла. . . . .	47

### Мрежни поставки

Типови на мрежна конекција. . . . .	48
Ethernet конекција. . . . .	48
Wi-Fi-врска. . . . .	49
Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција. . . . .	49
Поврзување на компјутер. . . . .	50
Поврзување на паметен уред. . . . .	51
Поврзување со паметен уред преку безжичен насочувач. . . . .	51
Поврзување со iPhone, iPad или iPod touch со помош на Wi-Fi Direct. . . . .	52
Поврзување со уреди со Android со помош на Wi-Fi Direct. . . . .	55
Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct. . . . .	58
Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот. . . . .	61
Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка. . . . .	61
Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS). . . . .	63
Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS). . . . .	64
Поставување на напредни поставки за мрежа. . . . .	65
Проверување на статусот на конекција на мрежа. . . . .	67
Икона за мрежа. . . . .	67
Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла. . . . .	68

## Содржина

Печатење извештај за мрежна врска. . . . .	68
Печатење на листа за статус на мрежа. . . . .	75
Заменување или додавање нови безжични пренасочувачи. . . . .	75
Менување на начинот на поврзување на компјутер. . . . .	76
Менување на мрежната конекција на Ethernet од контролната табла. . . . .	77
Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP). . . . .	77
Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел. . . . .	78
Исклучување на врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) од контролната табла. . . . .	79
Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот. . . . .	79

**Печатење**

Печатење од двигател за печатач на Windows. . . . .	81
Печатење на двигател на печатач. . . . .	81
Основни информации за печатење. . . . .	82
Двострано печатење. . . . .	83
Печатење неколку страници на еден лист. . . . .	84
Печатење и редување според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед). . . . .	85
Печатење на намален или зголемен документ. . . . .	86
Печатење на една слика на повеќе листови за зголемување (Креирање на постер). . . . .	86
Печатење со заглавие и подножје. . . . .	92
Печатење на воден жиг. . . . .	93
Печатење на датотеки заштитени со лозинка. . . . .	94
Печатење на повеќе датотеки заедно. . . . .	94
Печатење со користење на функцијата за универзално печатење во боја. . . . .	95
Прилагодување на бојата за печатење. . . . .	96
Печатење за потенцирање на тенки линии. . . . .	97
Печатење јасни линиски кодови. . . . .	97
Откажување на печатењето. . . . .	98
Опции на менито за двигателот за печатач. . . . .	98
Печатење од двигателот за печатач PostScript на Windows. . . . .	101
Опции на менито за двигателот за печатач PostScript. . . . .	102

Откажување на печатењето. . . . .	104
Печатење од двигател за печатач на Mac OS. . . . .	104
Основни информации за печатење. . . . .	104
Двострано печатење. . . . .	106
Печатење неколку страници на еден лист. . . . .	107
Печатење и редување според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед). . . . .	107
Печатење на намален или зголемен документ. . . . .	108
Прилагодување на бојата за печатење. . . . .	109
Откажување на печатењето. . . . .	109
Опции на менито за двигателот за печатач. . . . .	109
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS. . . . .	111
Печатење од двигателот за печатач PostScript на Mac OS. . . . .	112
Опции на менито за двигателот за печатач PostScript. . . . .	113
Откажување на печатењето. . . . .	115
Печатење од паметни уреди. . . . .	115
Користење Epson iPrint. . . . .	115
Користење на овозможувач за печатење на Epson. . . . .	117
Користење AirPrint. . . . .	118
Откажување на тековни задачи. . . . .	119

**Заменување Единици со  
мастило и друг потрошен  
материјал**

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување. . . . .	120
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла. . . . .	120
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Windows. . . . .	120
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Mac OS. . . . .	120
Кодови за Единица со мастило. . . . .	121
Единица со мастило Претпазливост при ракување. . . . .	121
Заменување Единици со мастило. . . . .	123
Код за кутијата за одржување. . . . .	123

## Содржина

Предупредувања за користење на кутијата за одржување. . . . .	123
Замена на кутија за одржување. . . . .	124
Привремено печатење со црно мастило. . . . .	124
Привремено печатење со црно мастило — Контролна табла. . . . .	125
Привремено печатење со црно мастило — Windows. . . . .	125
Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows). . . . .	126

**Одржување на печатачот**

Проверка и чистење на главата за печатење. . . . .	128
Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла. . . . .	128
Проверка и чистење на главата за печатење - Windows. . . . .	129
Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS. . . . .	129
Порамнување на линеарно поставените линии. . . . .	130
Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило. . . . .	130

**Мрежна услуга и информации за софтвер**

Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config). . . . .	132
Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач. . . . .	132
Работа со Web Config на Windows. . . . .	133
Работа со Web Config на Mac OS. . . . .	133
Апликација за печатење веб-страници (E-Web Print) (само за Windows). . . . .	134
Апликација за конфигурирање на повеќе уреди (EpsonNet Config). . . . .	134
Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater). . . . .	134
Инсталирање на најнови апликации. . . . .	135
Инсталирање двигател за PostScript-печатач. . . . .	137
Инсталирање двигател за PostScript-печатач — Windows. . . . .	137
Инсталирање двигател за PostScript-печатач — Mac OS. . . . .	137
Инсталирање на двигателот за печатачот на Epson (само за Windows). . . . .	138

Деинсталирање апликации. . . . .	138
Деинсталирање апликации — Windows. . . . .	138
Деинсталирање на апликации — Mac OS. . . . .	139
Печатење со користење на мрежна услуга	140

**Решавање проблеми**

Проверување на состојбата на печатачот. . . . .	141
Проверка на пораките на LCD-екранот. . . . .	141
Проверување на состојбата на печатачот – Windows. . . . .	142
Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS. . . . .	143
Проверување на состојбата на софтверот. . . . .	143
Отстранување заглавена хартија. . . . .	143
Хартијата не се внесува правилно. . . . .	143
Заглавување на хартија. . . . .	144
Хартијата е поставена накосо. . . . .	144
Неколку листови хартија се внесуваат во исто време. . . . .	144
Не се внесува хартија од изборната касета за хартија. . . . .	145
Појавување на грешка за снемвање хартија. . . . .	145
Проблеми со напојувањето и контролната табла. . . . .	145
Печатачот не се вклучува. . . . .	145
Печатачот не се исклучува. . . . .	145
Напојувањето се исклучува автоматски. . . . .	145
ЛЦД-екранот се затемнува. . . . .	146
Не може да управувам од контролната табла. . . . .	146
Не можам да печатам од компјутер. . . . .	146
Проверување на поврзувањето (USB). . . . .	146
Проверување на конекцијата (мрежата). . . . .	146
Проверување на софтверот и податоците. . . . .	147
Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Windows). . . . .	149
Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS). . . . .	150
Не може да правите мрежни поставки. . . . .	150
Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем. . . . .	150
Проверка на SSID поврзана со печатачот. . . . .	152
Проверување на SSID за компјутерот. . . . .	153
Не можам да печатам од iPhone или iPad. . . . .	154
Проблеми со отпечатеното. . . . .	154

## Содржина

Приспособување на квалитетот на печатење. . . . .	154
Приспособување на квалитетот на печатењето според хартијата. . . . .	156
Исписот е истуткан или недостасува бојата. . . . .	157
Појавување на пруги или неочекувани бои. . . . .	157
Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 3.3 см. . . . .	157
Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост. . . . .	158
Квалитетот на печатење е слаб. . . . .	158
Хартијата е замачкана или истуткана. . . . .	160
Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење. . . . .	161
Отпечатените фотографии се лепливи. . . . .	161
Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои. . . . .	161
Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни. . . . .	161
Неточни или погрешно отпечатени знаци. . . . .	162
Отпечатената слика е превртена. . . . .	162
Мозаични ефекти на исписите. . . . .	162
Ненамерно двострано печатење. . . . .	162
Проблемот со исписот не може да се избрише. . . . .	162
Други проблеми со печатењето. . . . .	163
Печатењето е премногу бавно. . . . .	163
Печатењето забавува многу при непрекинато печатење. . . . .	163
Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8. . . . .	164
Проблеми со двигателот за PostScript-печатачот. . . . .	164
Печатачот не печати додека се користи двигателот за PostScript-печатачот. . . . .	164
Печатачот не печати правилно додека се користи двигателот за PostScript-печатачот. . . . .	164
Квалитетот на печатење е слаб додека се користи двигателот за PostScript-печатачот. . . . .	165
Печатењето е премногу бавно додека се користи двигателот за PostScript-печатачот. . . . .	165
Други проблеми. . . . .	165
Мал електричен шок при допир на печатачот. . . . .	165
Звучите додека работи се гласни. . . . .	165

Заборавена лозинка. . . . .	165
Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows). . . . .	166

**Додаток**

Технички спецификации. . . . .	167
Спецификации на печатачот. . . . .	167
Спецификации на интерфејсот. . . . .	168
Листа на мрежни функции. . . . .	168
Спецификации за Wi-Fi. . . . .	169
Спецификации за етернет. . . . .	169
Безбедносен протокол. . . . .	170
Ниво 3 на компатибилност на PostScript. . . . .	170
Поддржани услуги од други лица. . . . .	170
Димензии. . . . .	170
Спецификации за електриката. . . . .	171
Спецификации за животната средина. . . . .	172
Локација за инсталирање и простор. . . . .	172
Системски барања. . . . .	174
Информации за фонтовите. . . . .	174
Расположливи фонтови за PostScript. . . . .	174
Расположливи фонтови за PCL (URW). . . . .	175
Листа на групи од симболи. . . . .	177
Монтирање на изборни уреди. . . . .	179
Код за изборната касета за хартија. . . . .	179
Поставување на изборната касета за хартија. . . . .	180
Регулаторни информации. . . . .	184
Стандарди и одобренија. . . . .	184
German Blue Angel. . . . .	185
Ограничувања за копирање. . . . .	185
Превезување и складирање на печатачот. . . . .	186
Авторски права. . . . .	190
Трговски марки. . . . .	191
Каде да се обратите за помош. . . . .	192
Веб-локација за техничка поддршка. . . . .	192
Контактирање со поддршката на Epson. . . . .	192

# За овој прирачник

---

## Вовед во прирачниците

Следниве прирачници се испорачани со вашиот печатач Epson. Покрај прирачниците, погледнете ги различните типови информации за помош што се достапни од самиот печатач или од апликациите на Epson.

- Важни безбедносни упатства (хартиен прирачник)**  
Ви дава инструкции за безбедно користење на печатачот.
- Почнете оттука (хартиен прирачник)**  
Ви дава информации за поставување на печатачот и инсталирање на софтверот.
- Упатство за корисникот (дигитален прирачник)**  
Овој прирачник. Обезбедува сеопфатни информации и упатства за користење на печатачот, за мрежните поставки кога го користите печатачот на мрежа и за решавање проблеми.
- Водич за администратори (дигитален прирачник)**  
На мрежните администратори им обезбедува информации за управувањето и поставките за печатачот, како на пр. функцијата за известување преку е-пошта.

Може да ги добиете последните верзии на гореспоменатите прирачници на следниве начини.

- Хартиен прирачник**  
Посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson за Европа на <http://www.epson.eu/Support> или веб-локацијата за поддршка на Epson во светски рамки на <http://support.epson.net/>.
- Дигитален прирачник**  
Вклучете EPSON Software Updater на вашиот компјутер. EPSON Software Updater проверува за достапни ажурирања на софтверските апликации на Epson и дигиталните прирачници и ви овозможува да ги преземете најновите.

### Поврзани информации

➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 134

---

## Користење на прирачникот за пребарување на информации


Со PDF прирачникот може да ги пребарувате потребните информации со клучен збор или да скокнете директно на специфични делови со користење на обележувачи. Може и да ги печатите само страниците коишто ви се потребни. Во овој дел е објаснето како да го користите PDF прирачникот којшто сте го отвориле во Adobe Reader X на компјутерот.

### Пребарување со клучен збор

Кликнете на **Уреди** > **Напредно пребарување**. Внесете го клучниот збор (текст) за информациите коишто сакате да ги најдете во прозорецот за пребарување и кликнете на

## За овој прирачник


**Пребарај.** Резултатите се прикажуваат како листа. Кликнете на еден од прикажаните резултати за да скокнете на таа страница.



## Скокање директно од обележувачи

Кликнете на наслов да скокнете на таа страница. Кликнете на + или > за да ги прегледате долунаведените наслови во тој дел. За да се вратите на претходната страница, избришете ги следниве постапки на тастатурата.


- ❑ Windows: Задржете **Alt** и притиснете на <.
- ❑ Mac OS: Задржете на копчето за команда и притиснете на <.



## Печатење само на страниците коишто ви се потребни

Може да ги извадите и да ги отпечатите само страниците коишто ви се потребни. Кликнете на **Печати** во менито **Датотека** и одредете го бројот на страници коишто сакате да ги печатите во **Страници** во **Страници за печатење**.

- ❑ За да одредите серија на страници, внесете цртичка помеѓу почетната страница и последната страница.  
Пример: 20–25
- ❑ За да ги одредите страниците коишто не се во серија, поделете го бројот на страници со запирки.  
Пример: 5, 10, 15



---

## Ознаки и симболи



**Внимание:**

*Мора внимателно да ги следите упатствата за да не дојде до телесна повреда.*



**Важно:**

*Мора да ги следите упатствата за да не дојде до оштетување на опремата.*

**Белешка:**

*Дадени се дополнителни и референтни информации.*

**Поврзани информации**

➔ Води кон поврзани делови.

---

## Описи што се користат во прирачникот

- Кадрите на екранот од двигателот за печатачот се од Windows 10 или macOS High Sierra. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- Илустрациите користени во овој прирачник се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.
- QR-кодот може да го прочитате со помош на наменска апликација.

---

## Референци за оперативни системи

### Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“, и „Windows Server 2003“ се однесуваат на следните оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- Microsoft® Windows Vista® оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP оперативен систем



## За овој прирачник

- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2016 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2012 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2008 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2003 оперативен систем

### Mac OS

Во овој прирачник, „Mac OS“ се однесува на macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

# Важни упатства

---

## Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачникот за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.


- ❑ Некои од симболите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на симболите.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- ❑ Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ❑ Никогаш сами не расклопувајте го, не менувајте го или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- ❑ Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:  
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или куќиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- ❑ Ставете го печатачот блиску до ѕидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- ❑ Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ❑ Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- ❑ Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 cm од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
- ❑ Контакттирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.

## Важни упатства

- ❑ Печатачот е тежок и не треба да го креваат, ниту да го носат помалку од две лица. Деинсталирајте ја касета за хартија 2 ако е инсталирана. Кога го креваат печатачот, две или повеќе лица треба да ги заземат точните положби што се прикажани подолу.



- ❑ Внимавајте кога ракувате со употребени единици со мастило бидејќи може да има мастило околу влезот за мастило.
  - ❑ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
  - ❑ Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
  - ❑ Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
- ❑ Не расклопувајте ги единица со мастило и кутијата за одржување, инаку може да ви прсне мастило во очите или на кожата.
- ❑ Не тресете ги единици со мастило премногу силно, инаку може да истече мастило од единици со мастило.
- ❑ Чувајте ги единици со мастило и кутијата за одржување вон дофат на деца.

---

## Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.



## Совети и предупредувања за поставување на печатачот

- ❑ Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- ❑ Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- ❑ Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- ❑ Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- ❑ Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.

## Важни упатства

- ❑ Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклучени или да се бази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- ❑ Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во ѕидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на ѕидниот приклучок.
- ❑ Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- ❑ Кога го поврзвате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- ❑ Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- ❑ Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот на печатачот.
- ❑ Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- ❑ Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.

## Совети и предупредувања за користење на печатачот

- ❑ Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- ❑ Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- ❑ Не допирајте го белиот плоснат кабел што се наоѓа во печатачот.
- ❑ Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- ❑ Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- ❑ Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- ❑ Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

## Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот

- ❑ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.

## Важни упатства

- ❑ Пред да го превезувате печатачот, уверете се дека главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно) и дека единици со мастило се вметнати.

## Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- ❑ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема и да предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или блиску до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- ❑ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

## Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот

- ❑ ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не значи дека е оштетен на некаков начин.
- ❑ Користете само сува и мека крпа за чистење. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- ❑ Надворешниот капак на LCD-екранот може да се скрши ако се удри силно. Контактирајте со продавачот ако површината на екранот се лупи или напукнува и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените делови.

---


## Заштита на личните информации

Кога ќе го дадете печатачот некому или го отстраните, избришете ги сите лични информации во меморијата на печатачот така што ќе ги изберете менијата на контролната табла опишани подолу.

**Поставки > Општи поставки > Администрир. на систем > Врати ги стандардните поставки > Сите поставки**


# Основни информации за печатачот

## Имиња и функции на деловите




①	Контролна табла	Раководи со работата на печатачот. Аголот на контролната табла може да се менува.
②	Касета за хартија 1 (C1)	Става хартија.
③	Касета за хартија 2 (C2)	Става хартија.
④	Касета за хартија 3 (C3)	Изборна касета за хартија. Става хартија.

## Основни информации за печатачот



❶	Граничници	Ја внесуваат хартијата директно во печатачот. Поместете ги до рабовите на хартијата.
❷	Потпора за хартија	Ја држи ставената хартија.
❸	Капак на внесувачот на хартија	Спречува надворешни супстанции да навлезат во печатачот. Овој капак обично треба да биде затворен.
❹	Заден отвор за хартија (B)	Става хартија.
❺	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија.
❻	Граничници	Ја внесуваат хартијата директно во печатачот. Поместете ги до рабовите на хартијата.
❼	Касета за хартија	Става хартија.


## Основни информации за печатачот



1	Капак на печатачот (J)	Се отвора кога се вади заглавена хартија од печатачот.
2	Глава за печатење	Прска мастило.
3	Фиока за Единица со мастило	Поставува единица со мастило.
4	Преден капак (A)	Отворете го при замена на единици со мастило.
5	Брава за преден капак	Го заклучува предниот капак.




## Основни информации за печатачот



1	LAN-порта	Поврзува LAN-кабел.
2	USB-порта	Служи за поврзување USB-кабел.
3	Сервисна USB-порта	USB-порта за идна употреба. Не одлепувајте ја налепницата.
4	Влез за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.
5	Заден капак (D)	Се отвора при отстранување на заглавената хартија.
6	Заден капак (E)	Се отвора при отстранување на заглавената хартија.
7	Капак на кутијата за одржување (H)	Отворете го кога ја заменувае кутијата за одржување.

## Контролна табла




1	Го вклучува или исклучува печатачот. Извадете го кабелот за напојување откако ќе се уверите дека светлото за напојување е изгаснато.
2	Се прикажува почетниот екран.

## Основни информации за печатачот

3	Се прикажува екранот <b>Поставка на хартија</b> . Може да изберете поставки за големината и типот на хартијата за секој извор на хартија.
4	Ја сопира тековната операција.
5	Се применува на различни функции во зависност од ситуацијата.
6	Притиснете на ◀, ▶ и ▼ за да ги изберете ставките. Притиснете ОК за да го потврдите вашиот избор или да работите со избраната функција.
7	Враќање на претходниот екран.
8	Трепка кога печатачот обработува податоци. Се пали кога има задачи на чекање.
9	Трепка или се вклучува кога ќе се појави грешка.


## Конфигурација на основен екран















1	Означува ставки коишто се поставени за печатачот како икони. Изберете ја иконата за да ги проверите тековните поставки или да одите во менито за поставки. Оваа лента за дејства е прикажана само на почетниот екран.
2	Се прикажуваат сите режими.
3	Прикажани се достапните копчиња.

## Прикажани икони на LCD екранот

Во зависност од статусот на печатачот, на LCD-екранот се прикажуваат следниве икони.

	Се прикажува екранот <b>Статус на достава</b> . Можете да ги проверите приближните нивоа на мастилото и приближниот век на траење на кутијата за одржување.
---	--


## Основни информации за печатачот

	<p>Се прикажува статусот за мрежна конекција.</p> <p>Изберете ја иконата за да ги проверите и за да ги нагодите поставките. Ова е кратенка за следново мени.</p> <p><b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Wi-Fi поставување</b></p>
	<p>Печатачот не е поврзан на жичена (Ethernet) мрежа или поништете ја поставката.</p>
	<p>Печатачот е поврзан со жичена (Ethernet) мрежа.</p>
	<p>Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.</p>
	<p>Печатачот пребарува SSID, отстранета IP адреса или има проблем со бежична (Wi-Fi) мрежа.</p>
	<p>Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.</p> <p>Бројот на ленти ја покажува јачината на сигналот на врската. Колку повеќе ленти има, толку е посилна врската.</p>
	<p>Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.</p>
	<p>Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.</p>
	<p>Означува дали <b>Тивок режим</b> е поставен или не е поставен за печатачот. Кога оваа функција е овозможена, бучавата кога работи печатачот е намалена, но брзината на печатење може да се намали. Меѓутоа, бучавата може да не се намали во зависност од избраниот тип на хартија и квалитетот на печатење.</p>
	<p>Се прикажува екранот <b>Помош</b>. Може да ги прегледате упатствата за работење или решенијата за проблемите.</p>
	<p>Означува дека има дополнителни информации. Изберете ја иконата за да се прикаже пораката.</p>
	<p>Означува проблем со ставките. Изберете ја иконата за да дознаете како да го решите проблемот.</p>


## Основни информации за печатачот

### Основни функции


Поместете го фокусот со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ за да ги изберете ставките и притиснете на копчето ОК за да го потврдите изборот или за да ја активирате избраната функција.



Поместете го фокусот на ставката на поставување со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК за да ја вклучите или исклучите ставката.




За да ги внесете вредноста, името, адресата и др., поместете го фокусот во полето за внесување со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК за да се прикаже тастатурата на екранот.



## Внесување знаци



### Тастатура на екранот

Можете да внесете знаци или симболи преку екранот со тастатурата на екранот кога вршите мрежни поставки итн.




#### Белешка:

Се менуваат расположливите икони во зависност од поставената ставка.

1	Го означува бројот на знаци.
2	Го поместува покажувачот до позиција за внесување.
3	Се префрла помеѓу големи и мали букви или бројки и симболи. Може да ги менувате со користење на копчето  .
4	Го менува видот на знакот. Може да внесете алфанумерички знаци и симболи. Може да ги менувате со користење на копчето  .
5	Го менува изгледот на тастатурата.
6	Ги внесува често користените адреси на е-пошта за домен или URL едноставно со избирање на ставка.
7	Внесува празно место.
8	Ги потврдува внесените знаци.
9	Брише знак налево.


## Прегледување на анимации

Може да ги прегледувате анимациите на упатството за работа, како на пример внесување на хартија или отстранување на заглавената хартија на LCD екранот.

- Изберете  на почетниот екран: Се прикажува екранот за помош. Допрете на **Како да и** изберете ги ставките коишто сакате да ги прегледате.

## Основни информации за печатачот

- Допрете на **Како да** на дното на работниот екран: Се прикажува анимација осетлива на контекст.



①	Го означува вкупниот број на чекори и тековниот број на чекор. Во примерот погоре е прикажан чекор 2 од 4 чекори.
②	Притиснете го копчето ◀ за да се вратите на претходниот чекор.
③	Го означува прогресот преку тековниот чекор. Анимацијата се повторува кога лентата за прогрес ќе го достигне крајот.
④	Притиснете го копчето ▶ за да одите на следниот чекор.

# Подготовка на печатачот

## Ставање на хартија

### Достапни хартии и капацитети

**Белешка:**

Прикажаната големина на хартијата зависи од двигателот.

### Оригинална хартија Epson

Epson препорачува да се користи оригинална хартија Epson за да се обезбеди висок квалитет на отпечатениот материјал.

**Белешка:**

- Оригиналната хартија на Epson не е достапна при печатење со универзален двигател за печатач на Epson.
- Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапна во вашето подрачје, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- Кога печатите на оригинална хартија Epson со големина одредена од корисникот, достапни се само поставките **Стандардно** или **Normal** за квалитетот на печатење. Иако некои двигатели за печатач ви овозможуваат да изберете подобар квалитет на печатење, отпечатените примероци се печатат со користење на **Стандардно** или **Normal**.

### Хартија соодветна за печатење документи

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)			Двострано печатење
		Касета за хартија 1	Касета за хартија 2 ~ Касета за хартија 3	Додавање хартија од задна страна	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	Автоматски, рачно*

\* Користете го само задниот отвор за хартија за рачно двострано печатење. Може да ставите најмногу 30 листови за веќе еднострано печатена хартија.

## Подготовка на печатачот

Хартија соодветна за печатење документи и фотографии  

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)			Двострано печатење
		Касета за хартија 1	Касета за хартија 2 ~ Касета за хартија 3	Додавање хартија од задна страна	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	70	–
Epson Matte Paper- Heavyweight	A4	50	–	20	–
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	20	–	20	–

Хартија соодветна за печатење фотографии 

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)			Двострано печатење
		Касета за хартија 1	Касета за хартија 2 ~ Касета за хартија 3	Додавање хартија од задна страна	
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	50	–	20	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 широка (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	50	–	20	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	50	–	20	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	50	–	20	–

## Поврзани информации

➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 14








## Подготовка на печатачот

## Комерцијално достапна хартија

**Белешка:**

Големините полуписмо, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm) и 16K (195×270 mm) не се достапни кога печатите со двигателот за печатач PostScript.

## Обични хартии

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)			Двострано печатење
		Касета за хартија 1	Касета за хартија 2 ~ Касета за хартија 3	Додавање хартија од задна страна	
Обична хартија, хартија за копирање	Писмо <sup>*3</sup> , A4, Executive <sup>*3</sup> , B5, A5, SP1 (210×270 mm), 16K (195×270 mm)	До линијата покажана со симболот  на граничникот.		80	Автоматски, рачно <sup>*1</sup> , <sup>*2</sup>
Меморандум	Legal, Indian-Legal, 8,5×13 in, полуписмо <sup>*3</sup> , A6, B6, SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm)	До линијата покажана со симболот  на граничникот.		80	Рачно <sup>*1</sup> , <sup>*2</sup>
Рециклирана хартија					
Хартија во боја	SP5 (192×132 mm)	До линијата покажана со симболот  на граничникот.	–	80	Рачно <sup>*1</sup> , <sup>*2</sup>
Претходно печатена хартија	Приспособена големина <sup>*3</sup> (mm) 89×127 на 215,9×148 89×148 на 100×355,6	До линијата покажана со симболот  на граничникот.	–	80	Рачно <sup>*1</sup> , <sup>*2</sup>
Висококвалитетна обична хартија					
	Приспособена големина <sup>*3</sup> (mm) 100×148 на 215,9×355,6	До линијата покажана со симболот  на граничникот.		80	Автоматски <sup>*5</sup> , рачно <sup>*1</sup> , <sup>*2</sup>
	Приспособена големина <sup>*3</sup> (mm) 64×127 на 215,9×355,6	–	–	80	Рачно <sup>*2</sup>
	Приспособена големина <sup>*3</sup> (mm) 64×355,6 на 215,9×6 000	–	–	1	Рачно

\*1 Користете само додавање хартија од задна страна за рачно двострано печатење.

\*2 Може да ставите најмногу 30 листови за веќе еднострано печатена хартија.

\*3 Достапно е само печатење од компјутер.

\*4 Можете да ставите најмногу 5 листови за веќе еднострано печатена хартија.

## Подготовка на печатачот

\*5 За автоматско двострано печатење, достапна е хартија со големина од 148×210 до 215,9×297 mm.

## Дебели хартии

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)			Двострано печатење
		Касета за хартија 1	Касета за хартија 2 ~ Касета за хартија 3	Додавање хартија од задна страна	
Дебела хартија (од 91 до 160 g/m <sup>2</sup> )	Писмо* <sup>2</sup> , A4, Executive* <sup>2</sup> , B5, A5, SP1 (210×270 mm), 16K (195×270 mm)	90	250	30	Автоматски, рачно* <sup>1</sup> , * <sup>3</sup>
	Legal, 8,5×13 in, полуписмо* <sup>2</sup> , A6, B6, SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm)	90	250	30	Рачно* <sup>1</sup> , * <sup>3</sup>
	SP5 (192×132 mm)	90	–	30	Рачно* <sup>1</sup> , * <sup>3</sup>
	Приспособена големина* <sup>2</sup> (mm) 89×127 на 215,9×148 89×148 на 100×355,6	90	–	30	Рачно* <sup>1</sup> , * <sup>3</sup>
	Приспособена големина* <sup>2</sup> (mm) 100×148 на 215,9×355,6	90	250	30	Автоматски* <sup>4</sup> , рачно* <sup>1</sup> , * <sup>3</sup>
	Приспособена големина* <sup>2</sup> (mm) 64×127 на 215,9×355,6	–	–	30	Рачно* <sup>3</sup>
	Приспособена големина* <sup>2</sup> (mm) 64×355,6 на 215,9×1 117,6	–	–	1	Рачно

## Подготовка на печатачот

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)			Двострано печатење
		Касета за хартија 1	Касета за хартија 2 ~ Касета за хартија 3	Додавање хартија од задна страна	
Дебела хартија (од 161 до 256 g/m <sup>2</sup> )	Legal, 8,5×13 in, писмо* <sup>2</sup> , A4, Executive* <sup>2</sup> , B5, A5, полуписмо* <sup>2</sup> , A6, B6, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm), 16K (195×270 mm)	–	–	30	Рачно* <sup>3</sup>
	Приспособена големина* <sup>2</sup> (mm) 64×127 на 215,9×355,6	–	–	30	Рачно* <sup>3</sup>
	Приспособена големина* <sup>2</sup> (mm) 64×355,6 на 215,9×1 117,6	–	–	1	Рачно

\*1 Користете само додавање хартија од задна страна за рачно двострано печатење.

\*2 Достапно е само печатење од компјутер.

\*3 Можете да ставите најмногу 5 листови за веќе еднострано печатена хартија.

\*4 За автоматско двострано печатење, достапна е хартија со големина од 148×210 до 215,9×297 mm.

## Пликови

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (пликови)			Двострано печатење
		Касета за хартија 1	Касета за хартија 2 ~ Касета за хартија 3	Додавање хартија од задна страна	
Плик	Плик #10, плик DL, плик C6	10	–	10	–
	Плик C4	–	–	1	–


## Поврзани информации

➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 14


## Подготовка на печатачот

### Претпазливости при ракување со хартија

- ❑ Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- ❑ За да достигнете висококвалитетни исписи со оригинална хартија на Epson, користете хартија во околината наведена на листовите испорачани со хартијата.
- ❑ Издувајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.



- ❑ Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.



- ❑ Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Уверете се дека користите хартија со долга гранулација. Доколку не сте сигурни каков вид хартија користите, проверете на амбалажата од хартијата или контактирајте со производителот за да ги потврдите спецификациите на хартијата.

#### Поврзани информации

➔ [„Спецификации на печатачот“ на страница 167](#)


### Ставање хартија во Касета за хартија

#### **Белешка:**


*Ако е инсталирана изборната касета за хартија, не извлекувајте две касети за хартија истовремено.*

## Подготовка на печатачот

1. Уверете се дека печатачот не работи, а потоа извадете ја касета за хартија.




2. Поместете го предниот граничник до неговата максимална положба, а потоа поместете ги страничните граничници за да ја приспособите големината на хартијата што сакате да ја користите.




## Подготовка на печатачот

### **Белешка:**



Кога користите хартија поголема од А4, извлекете ја касета за хартија.



3. Ставете хартија со лицето за печатење свртено надолу, а потоа поместете го предниот граничник до работ на хартијата.




### **! Важно:**

Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со симболот  на граничникот. За дебела хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со симболот  во граничникот.

4. Ставете ја касета за хартија до крај.

### **Белешка:**


Кога ќе ја извлекете касетата за хартија, таа е подизлезена од печатачот.




## Подготовка на печатачот

5. На контролната табла, поставете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте во касета за хартија.

**Белешка:**

Исто така, може да се прикаже екранот со поставките за големината и типот на хартијата ако го притиснете копчето  на контролната табла.

6. Извлечете ја излезната фиока кога ставате хартија со големина подолга од A4.




### Поврзани информации

- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 28
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Ставање пливови и предупредувања“ на страница 34


## Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна

1. Отворете го штитникот на внесувачот и извлечете ја потпората за хартија.




## Подготовка на печатачот

2. Лизнете ги граничните.




3. Ставете хартија на средината од додавање хартија од задна страна со страната за печатење свртена нагоре.



### **!** **Важно:**

- ❑ Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под знакот со триаголник во граничникот.
- ❑ Прво ставете го пократкиот раб на хартијата. Меѓутоа, ако сте го поставиле подолгиот раб како ширина за кориснички приспособена големина, прво ставете го подолгиот раб на хартијата.

### Претходно издупчена хартија



### **Белешка:**


Може да користите претходно издупчена хартија во следниве услови. Автоматското двострано печатење не е можно кај претходно издупчена хартија.

- ❑ Капацитет на ставање: еден лист
- ❑ Достапни големини: A4, B5, A5, A6, писмо, Legal
- ❑ Отвори за врзување: не ставајте хартија со отворите за врзување на горниот или долниот крај. Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.
- ❑ Поставка за хартија: изберете **Заглавие на писмо** или **Повторно отпечатено** како поставка за типот на хартијата.




## Подготовка на печатачот

4. Лизнете ги граничните до рабовите на хартијата.




5. На контролната табла, поставете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте во додавање хартија од задна страна.

**Белешка:**

Исто така, може да се прикаже екранот со поставките за големината и типот на хартијата ако го притиснете копчето  на контролната табла.

6. Извлечете ја излезната фиока кога ставате хартија со големина подолга од A4.



**Белешка:**


Вратете ја преостанатата хартија во пакувањето. Ако ја оставите во печатачот, хартијата може да се извитка или може да се намали квалитетот на печатењето.

### Поврзани информации


- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 28
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Ставање пливови и предупредувања“ на страница 34
- ➔ „Внесување долга хартија“ на страница 35

## Ставање пликови и предупредувања


Ставете ги пликовите првин во центарот на додавање хартија од задна страна пократкиот раб со преклопот надолу, а потоа лизнете ги граничните до рабовите од пликовите.



Ставете ги ковертите во касета за хартијасо преклопот нагоре, а потоа лизнете ги граничните до рабовите на ковертите.



- ❑ Издувајте ги и порамнете ги рабовите на пликовите пред да ги ставите. Кога купчињата пликови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.



- ❑ Не користете пликови што се извиткани или превиткани. Користењето такви пликови предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Не користете пликови со лепливи површини на преклопувањето или пликови со прозорец.
- ❑ Избегнувајте користење пликови што се претенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

### Поврзани информации

- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 23](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31](#)

## Подготовка на печатачот

## Внесување долга хартија

За внесување долга хартија, користете само додавање хартија од задна страна. Пред да ставите хартија во печатачот, отсечете ја хартијата до големината што сакате да ја печатите. Изберете **Кориснички дефинирано** како поставка за големина на хартијата.

- Уверете се дека крајот на хартијата е отсечен под прав агол. Дијагоналното отсекување може да предизвика проблеми при ставањето хартија.
- Во излезната фиока не може да стои долга хартија. Подгответе сандаче и сл. за да се уверите дека хартијата нема да паѓа на подот.
- Не допирајте ја хартијата што се внесува или изнесува. Може да ја повредите раката или да го намалите квалитетот на печатење.

## Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31

## Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.

Име на медиумот	Тип медиум			
	Контролна табла	Двигател за печатач	Двигател за PostScript-печатач	Универзален двигател за печатач на Epson
Epson Bright White Ink Jet Paper	Обична хартија	Обична хартија	Plain	Чисто
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ултрасјајна	Epson ултрасјајна	Epson ултрасјајна	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Прем. Сјајно	Epson првокласна сјајна	Epson првокласна сјајна	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Премија полусјајна	Epson првокласна полусјајна	Epson првокласна полусјајна	-
Epson Photo Paper Glossy	Сјајна	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Мат	Epson Матирана	Epson Матирана	-
Дебела хартија (од 91 до 160 g/m <sup>2</sup> )	Дебела хартија1	Дебела хартија1	Дебела хартија1	Дебела хартија1

## Подготовка на печатачот

Име на медиумот	Тип медиум			
	Контролна табла	Двигател за печатач	Двигател за PostScript-печатач	Универзален двигател за печатач на Epson
Дебела хартија (од 161 до 256 g/m <sup>2</sup> )	Дебела хартија2	Дебела хартија2	Дебела хартија2	Дебела хартија2

## Опции на менито за Постапки

Изберете **Постапки** на почетниот екран на печатачот за да направите различни поставки.

### Опции на менито за Општи поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

**Постапки > Општи поставки**

#### Осн поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

**Постапки > Општи поставки > Осн поставки**

Не може да менувате поставки што ги заклучил администраторот.

ЛЦД осветленост:

Нагодете ја осветленоста на LCD-екранот.

Тајмер за спиење:

Приспособете го временскиот период за да влезете во режимот за спиење (режим за зачувување на енергија) кога печатачот не извршува никакви задачи. LCD екранот ќе потемни кога ќе измине одреденото време.

Мерач на времето за исклучување:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Постапки за искл.**, во зависност од местото на продажба.

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот кога не го користите за одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Постапки за искл.:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Мерач на времето за исклучување**, во зависност од местото на продажба.

## Подготовка на печатачот

- Искл. напојување ако е неактивно

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот ако не го користите за одреден временски период. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

- Искл. напој. ако е искл. од приклучок

Изберете ја оваа поставка за печатачот да се исклучи по 30 минути откако сите порти (вклучително и USB-портата) ќе бидат исклучени. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од регионот.

Поставки за датум/време:

- Датум/Време

Внесете ги тековните датум и време.

- Летно сметање на времето

Изберете ја поставката за летно сметање на времето што важи за вашето подрачје.

- Временска разлика

Внесете ја временската разлика помеѓу вашето локално време и UTC (Координирано универзално време).

Јазик/Language:

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

Изминато време на операцијата:

Изберете **Вкл.** за да се вратите на првичниот екран кога ќе ги извршите активностите за одреден временски период. Кога корисничките ограничувања ќе бидат применети и нема да извршувате активности за одреден временски период, ќе бидете одјавени и вратени на првичниот екран.

Тастатура:

Променете го изгледот на тастатурата на LCD екранот.

### Поврзани информации

➔ „Штедење енергија“ на страница 47

➔ „Внесување знаци“ на страница 21

## Поставки за печатач

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

**Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач**

Не може да менувате поставки што ги заклучил администраторот.

## Подготовка на печатачот

### Поставки за извор хартија:

#### Поставка на хартија:

Изберете ги големината и типот на хартијата коишто сте ги ставиле во изворите на хартија.

#### Приоритетно дод. харт. од зад. стр.:

Изберете **Вкл.** за да дадете приоритет на печатење на хартијата внесете во додавање хартија од задна страна.

#### A4/Писмо автоматско менување:

Изберете **Вкл.** за да внесете хартија од изворот на хартија поставен на големина со формат A4 кога нема извор на хартија поставен на формат Писмо (Letter) или внесете ја од изворот на хартија поставен на формат Писмо кога нема извор на хартија поставен на формат A4.

#### Поставки за автом. бирање:

Изберете **Вкл.** за поставките за автоматски да печатите на хартија од извори што содржат хартија што одговара на вашите поставки за хартија.

#### Известување за грешка:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже пораката за грешка кога избраните големина или тип на хартија не одговараат на внесената хартија.

#### Авто. приказ на Пост. на хартија:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже екранот **Поставка на хартија** кога внесувате хартија во изворот за хартија. Ако ја деактивирате оваа функција, не може да печатите од iPhone или iPad со користење на AirPrint.

### Јазик на печатење:

Изберете го јазикот за печатење за УСБ-интерфејсот или за мрежниот интерфејс.

### Уни. поставки за печатење:

Овие поставки за печатење се применуваат кога печатите користејќи надворешен уред без да го користите двигателот за печатачот. Поставките за офсет се применуваат кога печатите користејќи го двигателот за печатачот.

#### Горен раздел:

Приспособете ја горната маргина на хартијата.

#### Лев раздел:

Приспособете ја левата маргина на хартијата.

#### Издн. на горн. марг.на задн. страна:

Приспособете ја горната маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

#### Издн. на лев. марг. на задната стр.:

Приспособете ја левата маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

## Подготовка на печатачот

### Провери широчина на хартија:

Изберете **Вкл.** за да ја проверите ширината на хартија пред печатење. На овој начин се спречува печатење надвор од рабовите на хартијата кога поставката за големина на хартијата не е точна, но може и да се намали брзината на печатење.

### Прескокни празна страница:

Автоматски прескокнува празни страници во податоците за печатење.

### Конфигурација на PDL печатење:

Изберете ги опциите за Конфигурација на PDL печатење коишто сакате да ги користите за PCL или PostScript печатење.

### Општи поставки:

- Големина на хартија  
Изберете ја стандардната големина на хартија за PCL или PostScript печатење.
- Тип хартија  
Изберете го стандардниот тип на хартија за PCL или PostScript печатење.
- Ориентација  
Изберете ја стандардната ориентација на хартија за PCL или PostScript печатење.
- Квалитет  
Изберете квалитетот на печатење за PCL или PostScript печатење.
- Режим за зачувување на мастило  
Изберете **Вкл.** за да зачувате мастило така што ќе ја намалите густината на печатењето.
- Наредба за печатење  
Последна стр. најгоре  
Започнува со печатење од првата страница на датотеката.  
Првата стр. најгоре  
Започнува со печатење од последната страница на датотеката.
- Број на копии  
Го поставува бројот страници за печатење.
- Сврзувачка маргина  
Ја избира положбата за врзување.
- Автоматско исфрлање хартија  
Изберете **Вкл.** за автоматски да ја исфрлите хартијата кога ќе го запрете печатењето за време на задача за печатење.
- Двострано печатење  
Изберете **Вкл.** за да извршите двострано печатење.

## Подготовка на печатачот

### PCL мени:

Извор на фонт

Локален

Изберете за да користите претходно инсталиран фонт на печатачот.

Преземи

Изберете да користите фонт што сте го презеле од интернет.

Број на фонт

Изберете го бројот за стандардната големина на фонтот како стандарден фонт. Расположливите бројки се разликуваат во зависност од избраните поставки.

Густина

Поставете ја стандардната закосеност на фонтот доколку фонтот може да се менува без деформација и има фиксни положби за закосеност. Можете да изберете од 0,44 до 99,99 sp (знаци на инч), на стапки од по 0,01.

Оваа ставка може да не се појави во зависност од поставките за извор или број на фонтот.

Висина

Поставете ја стандардната висина на фонтот доколку фонтот може да се менува без деформација и е пропорционален. Можете да изберете од 4,00 до 999,75 точки, на стапки од по 0,25.

Оваа ставка може да не се појави во зависност од поставките за извор или број на фонтот.

Сет за симбол

Изберете го стандардниот комплет симболи. Доколку фонтот што сте го избрале во изворот на фонтови и поставките за број на фонтот го нема во поставката за комплет од нови симболи, изворот на фонтови и поставките за број на фонтот автоматски се заменуваат со стандардната вредност, IBM-US.

Форма

Поставете го бројот на линии за избраната големина и насока на хартијата. Исто така, ова предизвикува промена во растојанието меѓу линиите (VMI), а новата VMI-вредност ќе се зачува во печатачот. Ова значи дека подоцнежните промени во поставките за големината и насоката на хартијата ќе предизвикаат промени во вредноста на формата врз основа на зачуваната VMI-вредност.

CR функција

Изберете ја наредбата за додавање линии при печатење со двигател од специфичен оперативен систем.

LF функција

Изберете ја наредбата за додавање линии при печатење со двигател од специфичен оперативен систем.

Назначување на изворот на хартија

Поставете ја задачата за наредбата за избор на изворот на хартија. Кога е избрано **4**, наредбите се поставени за да биде компатибилен со HP LaserJet 4. Кога е избрано **4K**, наредбите се поставени за да биде компатибилен со HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. Кога е избрано **5S**, наредбите се поставени за да биде компатибилен со HP LaserJet 5S.



## Подготовка на печатачот

### PS3 мени:

Погрешен лист

Изберете **Вкл.** за да отпечатите лист на којшто е прикажан статусот кога настанува грешка за време на PostScript или PDF печатење.

Избирање на боја

Го избира режимот за боја за PostScript-печатење.

Бинарно

Изберете **Вкл.** кога печатите податоци што содржат бинарни слики. Апликацијата може да испрати бинарни податоци, дури и ако двигателот за печатачот е поставен на ASCII, но ќе можете да ги отпечатите податоците кога ќе биде вклучена ова опција.

PDF големина на страница

Изберете ја големината на хартијата кога печатите ПДФ-датотека. Доколку е избрано **авто.**, големината на хартијата се одредува во зависност од големината на првата страница.

### Автоматски решавач на грешки:

Изберете дејство да го извршите кога ќе се појави грешка при двострано печатење или грешка поради полна меморија.

Вкл.

Се прикажува предупредување и печати едностран режим кога ќе дојде до грешка при двострано печатење или печати само она што може да го обработи печатачот кога ќе дојде до грешка за полна меморија.

Иск.

Се прикажува порака за грешка и се откажува печатењето.

### Дебела хартија:

Изберете **Вкл.** за да спречите мастилото да се размачка на исписите, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење.

### Тивок режим:

Изберете **Вкл.** за да ја намалите бучавата за време на печатење, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

### Време на сушење на мастилото:

Изберете го времето за сушење на мастилото коешто сакате да го користите кога печатите двострано. Печатачот печати на другата страна штом ќе ја испечати едната страна. Ако исписот е замачкан, зголемете ја поставката за времето.

### Врска со компјутер преку USB:

Изберете **Вклучи** за компјутерот да може да добие пристап до печатачот кога е поврзан со USB. Кога е избрано **Исклучи**, печатењето коешто не е испратено преку мрежна конекција е ограничено.

## Подготовка на печатачот

### USB I/F Поставка за врем. огр.:

Ја одредува должината на времето во секунди што мора да измине пред да заврши USB комуникацијата со компјутерот откако печатачот ќе прими задача за печатење од двигател за PostScript-печатач или двигател за PCL печатач. Доколку задачата што завршува не е јасно дефинирана од двигател за PostScript-печатач или двигател за PCL печатач, може да дојде до бескрајна USB комуникација. Кога ќе се случи ова, печатачот завршува со комуникацијата откако ќе измине назначеното време. Внесете 0 (нула) доколку не сакате да заврши комуникацијата.

### Поврзани информации

➔ „Ставање на хартија“ на страница 23

## Поставки за мрежа

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

### Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа

Не може да менувате поставки што ги заклучил администраторот.

#### Wi-Fi поставување:

Поставете ги или променете ги поставките за бежична мрежа. Изберете го начинот на поврзување од следниве и следете ги упатствата на LCD панелот.

- Пренасочувач
- Wi-Fi Direct

#### Поставување на жична LAN:

Поставете ја или променете ја мрежната конекција којашто ја користи LAN кабелот и рутерот. Кога ги користите, Wi-Fi конекциите се оневозможенени.

#### Статус на мрежа:

Ги прикажува или печати тековните мрежни поставки.

- Статус на кабелска LAN/ Wi-Fi мрежа
- Статус на Wi-Fi Direct
- Отпечати лист за статус

#### Проверка на конекција:

Ја проверува тековната мрежна конекција и печати извештај. Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот за да го решите проблемот.

#### Напредно:

Направете ги следниве детални поставки.

- Име на уред
- TCP/IP
- Прокси-сервер
- IPv6 адреса

## Подготовка на печатачот

- Брзина на линк и дуплекс
- Пренасочи HTTP на HTTPS
- Деактивирај IPsec/ IP филтрирање
- Деактивирај IEEE802.1X
- iBeacon пренос

## Поставки за веб услуга

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

### Поставки > Општи поставки > Поставки за веб услуга

Не може да менувате поставки што ги заклучил администраторот.

#### Услуги на Epson Connect:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Epson Connect.

Може да се регистрирате за услугата со избирање на **Регистрирај**, а потоа следете ги упатствата.

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

- Прекини/Продолжи
- Одрегистрирај

За детали, видете на следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

#### Услуги Google Cloud Print:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Google или сервисот за печатење на облак (Cloud Print).

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

- Активирај/ Деактивирај
- Одрегистрирај

За детали во врска со регистрирање на Google, сервисот за печатење на облак (Cloud Print), погледнете ја следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

## Опции на менито за Администрир. на систем

Со користење на ова мени, може да го одржувате производот како системски администратор. Исто така, може да ги ограничите функциите на производот за неважечки корисници така што ќе ви одговара на стилот на работа или во канцеларија.

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

## Подготовка на печатачот

### Поставки > Општи поставки > Администрир. на систем

Избриши внатрешни мемориски податоци:

Оваа ставка се прикажува на печатач компатибилен со PCL или PostScript.

Избришете ги податоците од внатрешната меморија на печатачот, како што се преземениот фонт и макро за PCL-печатење.

Поставки за безбедност:

Може да ги одредите следниве безбедносни поставки.

Избриши ги сите доверливи работи

Избришете ги сите доверливи задачи испратени до печатачот.

Администраторски поставки:

Лозинка на администраторот

Поставете ја, променете ја или избришете ја администраторската лозинка.

Поставка за заклучување

Изберете дали да ја заклучите или не контролната табла користејќи ја лозинката регистрирана во **Лозинка на администраторот**.

Врати ги стандардните поставки:

Ги ресетира поставките во следниве менија на стандардните вредности.

Поставки за мрежа

Се освен Поставки за мрежа

Сите поставки

Ажурирање на фирмвер:

Може да добиете информации за фирмверот како на пример тековна верзија и информации за достапни ажурирања.

Ажурирај:

Проверете дали е ажурирана најновата верзија на фирмвер на мрежниот сервер. Ако е достапно ажурирање, може да изберете дали сакате или не да започнете со ажурирање.

Известување:

Изберете **Вкл.** за да добиете известување ако има достапно ажурирање на фирмверот.

## Опции на менито за Бројач на отпечатени примероци

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

### Поставки > Бројач на отпечатени примероци

## Подготовка на печатачот



Го прикажува вкупниот број на печатења, печатења во црно-бело и печатења во боја, вклучително и ставки како на пр. листот за статус од моментот кога сте го купиле печатачот. Изберете **Лист за печатење** ако сакате да го отпечатите резултатот.

## Опции на менито за Статус на достава

Изберете го менито на контролната табла како што е опишано подолу.

### Поставки > Статус на достава

Ги прикажува приближните нивоа на мастилото и работниот век на кутијата за одржување.

Кога ќе се прикаже , мастилото е скоро потрошено или кутијата за одржување е речиси полна. Кога ќе се прикаже , треба да ја замените ставката бидејќи мастилото е потрошено или кутијата за одржување е полна.

## Опции на менито за Одржување

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

### Поставки > Одржување

Прилагодување на Квалитет на печатење:

Изберете ја оваа функција ако има проблеми со отпечатените примероци. Може да проверите дали прскалките се затнати и да ја исчистите главата за печатење доколку е потребно, како и да приспособите некои од параметрите за да го подобрите квалитетот на печатење.

Проверка на прскалката на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Печатачот печати шаблон за проверка на прскалките.

Чистење на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да ги исчистите затнатите прскалки во главата за печатење.

Порамнување на паралелни линии:

Изберете ја оваа функција за вертикално да ги порамните линиите.

Чистење на водичот за хартија:

Изберете ја оваа функција ако има дамки од мастило на внатрешните валјаци. Печатачот внесува хартија за да ги исчисти внатрешните валјаци.

Прилагодување на Квалитет на печатење по хартија:

Во зависност од типот на хартијата, разливањето на мастило се разликува. Изберете ја оваа функција ако има пруги во отпечатените примероци или непорамнетост за одреден тип хартија.

## Подготовка на печатачот

Периодично чистење:

Печатачот автоматски врши **Проверка на прскалката на главата за печатење и Чистење на главата за печатење** врз основа на конкретниот временски период. Изберете **Вкл.** за да одржите врвен квалитет на печатењето.

### Поврзани информации

- ➔ „Приспособување на квалитетот на печатење“ на страница 154
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 128
- ➔ „Порамнување на линеарно поставените линии“ на страница 130
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 130

## Опции на менито за Јазик/Language

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

**Поставки > Јазик/Language**

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

## Опции на менито за Статус на печатач/Печати

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

**Поставки > Статус на печатач/Печати**

Лист за статус на печатење:

Лист за конфигурација:

Печати информативни листови на кои се прикажуваат моменталниот статус на печатачот и поставките.

Лист за потр. материјали:

Печати информативни листови на коишто се прикажува статусот на потрошниот материјал.

Лист за ист. на користење:

Печати информативни листови на кои се прикажува историјата на користење на печатачот.

PS3 листа на фонтови:

Печати листа на фонтови што се достапни за PostScript печатач.

PCL листа на фонтови:

Печати листа на фонтови што се достапни за PCL печатач.

Мрежа:

Се прикажуваат тековните мрежни поставки.

## Подготовка на печатачот

### Опции на менито за Статус на уредот за автентикација

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

#### Поставки > Статус на уредот за автентикација

Се прикажува статусот на уредот за автентикација.

### Опции на менито за Информации за Epson Open Platform

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

#### Поставки > Информации за Epson Open Platform

Се прикажува статусот на отворената платформа на Epson.

---

## Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Имајте ја предвид животната средина пред да извршите каква било промена.

Во зависност од местото на купување, печатачот може да има функција која автоматски го исклучува ако не е поврзан на мрежата 30 минути.

## Штедење енергија — контролна табла

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Општи поставки > Осн поставки**.

3. Направете едно од следново.

- Изберете **Тајмер за спиење** или **Поставки за искл. > Искл. напојување ако е неактивно** или **Искл. напој. ако е искл. од приклучок**, а потоа направете поставки.
- Изберете **Тајмер за спиење** или **Мерач на времето за исклучување**, а потоа направете поставки.

**Белешка:**

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл.** или **Мерач на времето за исклучување** во зависност од местото на купување.

# Мрежни поставки

---


## Типови на мрежна конекција

Може да ги користите следниве начини на поврзување.

### Ethernet конекција

Поврзете го печатачот на мрежен разводник со Ethernet кабел.

Видете *Водич за администратори* за да одредите статична IP адреса.




### Поврзани информации

➔ [„Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 65](#)



## Wi-Fi-врска

Поврзете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред со безжичниот пренасочувач. Ова е типичниот метод на поврзување за домашни или канцелариски мрежи каде што компјутерите се поврзуваат со Wi-Fi преку безжичниот пренасочувач.




### Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 50
- ➔ „Поврзување на паметен уред“ на страница 51
- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 61

## Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција

Користете го овој метод на конекција кога не го користите Wi-Fi во домашни услови или во канцеларија или кога сакате директно да го поврзете печатачот и компјутерот или паметниот уред. Во овој режим, печатачот има улога на безжичен пренасочувач и може да ги поврзете уредите со печатачот без да треба да користите стандарден безжичен пренасочувач. Меѓутоа, уредите директно поврзани со печатачот не може да воспостават заемна комуникација преку печатачот.



## Мрежни поставки

Печатачот може да биде истовремено поврзан преку Wi-Fi или Ethernet и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска. Меѓутоа, ако започнете мрежна врска во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска кога печатачот е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi е привремено исклучен.

### Поврзани информации

- ➔ „Поврзување со iPhone, iPad или iPod touch со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 52
- ➔ „Поврзување со уреди со Android со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 55
- ➔ „Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 58

---

## Поврзување на компјутер

Препорачуваме да ја користите датотеката за инсталација за да го поврзете печатачот на компјутерот. Може да ја активирате датотеката за инсталација со користење на еден од следниве методи.

- Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>

- Поставување со користење на дискот со софтвер (само за моделите коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со Windows со погони за диск.)


Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

### Избирање на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран, а потоа изберете го начинот на поврзување на печатачот со компјутерот.

## Мрежни поставки

Изберете го типот на поврзување и кликнете на **Следно**.



Следете ги упатствата на екранот.

---

## Поврзување на паметен уред

### Поврзување со паметен уред преку безжичен насочувач

Може да го користите печатачот од паметен уред кога ќе го поврзете печатачот на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто е поврзан и паметниот уред. За да го користите печатачот од паметен уред, поставете го од следнава веб-локација. Пристапете до веб-локацијата од паметниот уред што сакате да го поврзете со печатачот.

<http://epson.sn> > **Поставување**

**Белешка:**

Ако сакате да поврзете компјутер и паметен уред со печатачот во исто време, препорачуваме најпрво да го поврзете компјутерот.

### Поврзани информации

➔ „Печатење од паметни уреди“ на страница 115

## Поврзување со iPhone, iPad или iPod touch со помош на Wi-Fi Direct

Овој метод ви овозможува да го поврзете печатачот директно со iPhone, iPad или iPod touch без безжичен рутер. За да ја користите функцијата, потребно е да бидат исполнети следниве услови. Ако вашата околина не се совпаѓа со овие услови, може да се поврзете со избирање **Други OS уреди**. За детали околу поврзувањето, видете го линкот со поврзани информации подолу.

- iOS 11 или понова верзија
- За скенирање на QR-кодот се користи стандардната апликација камера
- Epson iPrint верзија 7.0 или понова


Epson iPrint се користи за печатење од паметен уред. Инсталирајте ја Epson iPrint на паметниот уред однапред.

### **Белешка:**

*Потребно е само еднаш да ги одредите овие поставки за печатачот и за паметниот уред што сакате да го поврзете. Нема да треба повторно да ги одредувате овие поставки, освен ако оневозможите Wi-Fi Direct или ако ги вратите мрежните поставки на стандардните.*

1. Изберете **Wi-Fi** на почетниот екран.


За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
3. Притиснете го копчето ОК.

## Мрежни поставки


### 4. Изберете **iOS**.



QR-кодот се прикажува на контролната табла на печатачот.




### 5. Вклучете ја стандардната апликација камера на iPhone, iPad или iPod touch, а потоа скенирајте го QR-кодот прикажан на контролната табла на печатачот во режим ФОТО.




Користете ја апликацијата камера за iOS 11 или понова верзија. Не може да го поврзете печатачот користејќи ја апликацијата камера за iOS 10 или постара верзија. Исто така, не може да се поврзете користејќи апликација за скенирање QR-кодови. Ако не може да се поврзете, лизгајте на екранот на контролната табла на печатачот, а потоа изберете **Други OS уреди**. За детали околу поврзувањето, видете го линкот со поврзани информации подолу.

## Мрежни поставки

6. Допрете го известувањето прикажано на екранот на iPhone, iPad или iPod touch.



7. Допрете **Придружи се.**



8. На контролната табла на печатачот, изберете **Сл..**

9. На iPhone, iPad или iPod touch, вклучете ја апликацијата за печатење Epson.

Примери за апликации за печатење Epson



Epson iPrint



Epson Creative  
Print


10. Во екранот на апликацијата за печатење Epson, допрете **Printer is not selected..**

11. Изберете го печатачот со којшто сакате да се поврзете.



## Мрежни поставки

За да го изберете печатачот, погледнете ги информациите прикажани на контролната табла на печатачот.



12. На контролната табла на печатачот, изберете **Свршено**.

За паметни уреди што биле претходно поврзани со печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi екранот на паметниот уред за да ги поврзете повторно.

### Поврзани информации

- ➔ „Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 58
- ➔ „Печатење од паметни уреди“ на страница 115

## Поврзување со уреди со Android со помош на Wi-Fi Direct

Овој метод ви овозможува да го поврзете печатачот директно со уредот со Android без безжичен насочувач. За да ја користите функцијата, потребно е да бидат исполнети следниве услови.

- Android 4.4 или понова верзија
- Epson iPrint 7.0 или понова верзија

Epson iPrint се користи за печатење од паметен уред. Инсталирајте ја Epson iPrint на паметниот уред однапред.


### **Белешка:**

*Потребно е само еднаш да ги одредите овие поставки за печатачот и за паметниот уред што сакате да го поврзете. Нема да треба повторно да ги одредувате овие поставки, освен ако оневозможите Wi-Fi Direct или ако ги вратите мрежните поставки на стандардните.*


## Мрежни поставки

1. Изберете **Wi-Fi** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
3. Притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Android**.



5. На паметниот уред, стартувајте Epson iPrint.



6. На екранот на Epson iPrint, допрете **Printer is not selected**.




## Мрежни поставки

7. Изберете го печатачот со којшто сакате да се поврзете.



За да го изберете печатачот, погледнете ги информациите прикажани на контролната табла на печатачот.



### **Белешка:**

Во зависност од уредот со Android, печатачите може да не се прикажуваат. Ако печатачите не се прикажуваат, поврзете се со избирање **Други OS уреди**. За поврзување, погледнете го линкот со поврзани информации подолу.

8. Кога ќе се прикаже екранот за одобрување на поврзувањето на уредот, изберете **Одобри**.
9. Кога ќе се прикаже екранот за потврда на регистрирањето на уредот, изберете дали одобриениот уред да се регистрира на печатачот.
10. На контролната табла на печатачот, изберете **Свршено**.

За паметни уреди што биле претходно поврзани со печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi екранот на паметниот уред за да ги поврзете повторно.

### **Поврзани информации**

- ➔ „Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 58
- ➔ „Печатење од паметни уреди“ на страница 115

## Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct


Овој метод ви овозможува да го поврзвате печатачот директно со паметни уреди, без безжичен рутер.

### **Белешка:**


Потребно е само еднаш да ги одредите овие поставки за печатачот и за паметниот уред што сакате да го поврзете. Нема да треба повторно да ги одредувате овие поставки, освен ако оневозможите Wi-Fi Direct или ако ги вратите мрежните поставки на стандардните.

1. Изберете **Wi-Fi** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
3. Притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Други OS уреди**.



Се прикажуваат Име на мрежа(SSID) и Лозинка за Wi-Fi Direct за печатачот.

## Мрежни поставки

5. На екранот за Wi-Fi на паметниот уред, изберете SSID прикажана на контролната табла на печатачот, а потоа внесете ја лозинката.



6. На контролната табла на печатачот, изберете **Сл..**

## Мрежни поставки

7. На паметниот уред, вклучете ја апликацијата за печатење Epson.

Примери за апликации за печатење Epson



Epson iPrint




Epson Creative  
Print

8. Во екранот на апликацијата за печатење Epson, допрете **Printer is not selected..**
9. Изберете го печатачот со којшто сакате да се поврзете.



За да го изберете печатачот, погледнете ги информациите прикажани на контролната табла на печатачот.



10. На контролната табла на печатачот, изберете **Свршено.**

За паметни уреди што биле претходно поврзани со печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi екранот на паметниот уред за да ги поврзете повторно.

## Мрежни поставки

### Поврзани информации

➔ „Печатење од паметни уреди“ на страница 115

---

## Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот

Може да одредите мрежни поставки од контролната табла на печатачот на неколку начини. Изберете го начинот на поврзување којшто одговара на околината и условите коишто ги користите.

Ако ги знаете информациите за безжичниот пренасочувач, како на пример SSID и лозинката, може рачно да ги одредите поставките.

Ако безжичниот пренасочувач поддржува WPS, може да ги одредите поставките со користење на поставувањето на копчето за притискање.

Откако ќе го поврзете печатачот со мрежата, поврзете го печатачот од уредот што сакате да го користите (компјутер, паметен уред, таблет итн.)

Одредете напредни мрежни поставки за да користите статична IP-адреса.

### Поврзани информации

➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка“ на страница 61

➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)“ на страница 63

➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)“ на страница 64


➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 65

## Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка

Може да поставите Wi-Fi мрежа со внесување на информациите потребни за поврзување со безжичен насочувач од контролната табла на печатачот. За да извршите поставување со овој метод, ќе ви требаат SSID и лозинка за безжичен насочувач.

### **Белешка:**


Ако користите безжичен насочувач со неговите стандардни поставки, SSID и лозинката се запишани на етикетата. Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лицето што го поставило безжичниот насочувач или проверете ја документацијата приложена со безжичниот насочувач.



## Мрежни поставки

1. Изберете **Wi-Fi** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Пренасочувач**.

3. Притиснете го копчето ОК.

Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени во Wi-Fi конекција**, или **Промени поставки** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Волшебник за поставување на Wi-Fi**.

5. Изберете SSID за безжичниот насочувач.

**Белешка:**

- ❑ Ако SSID којашто сакате да ја поврзете не е прикажана на контролната табла на печатачот, притиснете го копчето ↻ за да го ажурирате списокот. Ако и понатаму не се прикажува, притиснете го копчето + и директно внесете ја SSID.
- ❑ Ако не го знаете името на мрежата (SSID), проверете дали се запишани информации на етикетата на безжичниот насочувач. Ако го користите безжичниот насочувач со неговите стандардни поставки, користете ја SSID на етикетата. Ако не можете да најдете информации, погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот насочувач.

6. Внесете ја лозинката.

**Белешка:**

- ❑ Лозинката разликува големи и мали букви.
- ❑ Ако не ја знаете лозинката, проверете дали се запишани информации на етикетата на безжичниот насочувач. На етикетата, лозинката може да биде запишана како „Network Key“, „Wireless Password“ итн. Ако го користите безжичниот насочувач со неговите стандардни поставки, внесете ја лозинката запишана на етикетата.

7. Кога ќе завршите со поставувањето, изберете **Започни со поставување**.

8. Изберете **Прекини** за да завршите.

**Белешка:**

Ако не успеете да се поврзете, внесете обична хартија со големина A4 и изберете **Извештај за пров. на печатење** за да отпечатите извештај за врската.

9. Затворете го екранот со поставки за мрежната врска.

## Мрежни поставки

### Поврзани информации

- ➔ „Внесување знаци“ на страница 21
- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 67
- ➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 150

## Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)

Може автоматски да поставите Wi-Fi мрежа со притискање на копчето на безжичниот насочувач. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.


- Безжичниот насочувач е компатибилен со WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Тековната Wi-Fi врска е воспоставена со притискање копче на безжичниот насочувач.

### **Белешка:**

Ако не може да го најдете копчето или ако го вршите поставувањето со софтвер, погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот насочувач.

1. Изберете **Wi-Fi** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето OK.




2. Изберете **Пренасочувач**.
3. Притиснете го копчето OK.

Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени во Wi-Fi конекција**, или **Промени поставки** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Поставка за копче за притискање (WPS)**.

## Мрежни поставки

5. Држете го притиснато копчето [WPS] на безжичниот насочувач додека да затрепка безбедносното светло.



Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS], или нема копчиња на безжичниот насочувач, за повеќе информации погледнете во документацијата испорачана со безжичниот насочувач.

6. Притиснете го копчето ОК на печатачот.
7. Затворете го екранот.  
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

**Белешка:**

*Ако поврзувањето не успева, рестартирајте го безжичниот насочувач, поместете го поблизу до печатачот и обидете се повторно. Ако проблемот не се решава, отпечатете извештај за мрежната врска и проверете го решението.*

8. Затворете го екранот со поставки за мрежната врска.

### Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 67](#)
- ➔ [„Не може да правите мрежни поставки“ на страница 150](#)

## Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)


Може автоматски да се поврзете со безжичен насочувач со помош на PIN-код. Може да го користите овој метод за поставување ако безжичниот насочувач поддржува WPS (Wi-Fi Protected Setup). Користете компјутер за да внесете PIN-код во безжичниот насочувач.



## Мрежни поставки

1. Изберете **Wi-Fi** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Пренасочувач**.

3. Притиснете го копчето ОК.

Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени во Wi-Fi конекција**, или **Промени поставки** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Други > PIN шифра за пост. (WPS)**

5. Користете го компјутерот за да го внесете PIN-кодот (осумцифрениот број) прикажан на контролната табла на печатачот, во безжичниот насочувач во рок од две минути.

**Белешка:**

Погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот насочувач за детали за внесување PIN-код.

6. Притиснете го копчето ОК на печатачот.

7. Затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не изберете **Затвори**.

**Белешка:**

Ако поврзувањето не успева, рестартирајте го безжичниот насочувач, поместете го поблизу до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за мрежната врска и проверете го решението.

8. Затворете го екранот со поставки за мрежната врска.

### Поврзани информации

- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 67
- ➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 150

## Поставување на напредни поставки за мрежа

Може да го промените името на мрежниот уред, TCP/IP поставувањето, прокси серверот итн. Проверете ја мрежната околина пред да направите промени.

## Мрежни поставки

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно.**

3. Изберете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.

### Поврзани информации

➔ „Поставување ставки за напредни мрежни поставки“ на страница 66

## Поставување ставки за напредни мрежни поставки

Изберете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.

### Име на уред

Може да ги внесете следниве знаци.

Ограничувања за знаци: од 2 до 15 (мора да внесете најмалку 2 знаци)

Употребливи знаци: од А до Z, од а до z, од 0 до 9, -.

Знаци коишто не може да ги употребите на врвот: од 0 до 9.

Знаци коишто не може да ги употребите на дното: -

### TCP/IP

#### Автоматски

Изберете кога користите точка за пристап во домашни услови или кога дозволувате да ја добиете IP-адресата автоматски преку DHCP.

#### Рачно

Изберете кога не сакате да ја промените IP-адресата на печатачот. Внесете ги адресите за IP адреса, Маска на подмрежа и Стандарден излез и одредете поставки за DNS Сервер во согласност со мрежната околина.

### Прокси-сервер

#### Не употр.

Изберете кога го користите печатачот во домашна мрежна околина.

#### Упот.

Изберете кога користите прокси-сервер во вашата мрежна околина и сакате да го поставите на печатачот. Внесете ги адресата на прокси-серверот и бројот на портата.

### IPv6 адреса

#### Вклучи

Изберете го ова кога користите IPv6-адреса.

#### Исклучи

Изберете го ова кога користите IPv4-адреса.

## Мрежни поставки

### Брзина на линк и дуплекс

Изберете соодветна брзина на етернет и поставка за двонасочен проток. Ако изберете поставка различна од авто., погрижете се дека поставката одговара на поставките на мрежниот разводник којшто го користите.

авто.

10BASE-T Полу-дуплекс

10BASE-T Полн дуплекс

100BASE-TX Полу-дуплекс

100BASE-TX Полн дуплекс

### Пренасочи HTTP на HTTPS

Вклучи

Ја овозможува функцијата за пренасочување за HTTP на HTTPS.

Исклучи

Ја оневозможува функцијата за пренасочување за HTTP на HTTPS.

### Деактивирај IPsec/ IP филтрирање

Ја оневозможува функцијата за IPsec/IP-филтрирање ако не може да се поврзете со печатачот поради безбедносните поставки.

### Деактивирај IEEE802.1X

Ја оневозможува функцијата IEEE 802.1X ако не може да се поврзете со печатачот поради безбедносните поставки.

### Емитување iVeacon

Вклучи

Ја овозможува функцијата за емитување iVeacon.

Исклучи

Ја оневозможува функцијата за емитување iVeacon.

---

## Проверување на статусот на конекција на мрежа

Може да го проверите статусот на мрежната конекција на следниов начин.

### Икона за мрежа

Може да го проверите статусот на мрежна конекција и јачината на радиобранот со користење на икона за мрежа на почетниот екран на печатачот.

## Мрежни поставки



### Поврзани информации

→ „Прикажани икони на LCD екранот“ на страница 18

## Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла

Кога печатачот е поврзан на мрежата, може да ги прегледате и останатите информации поврзани со мрежата со избирање на менијата за мрежа коишто сакате да ги проверите.

1. Изберете **Поставки** на почетниот екран.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**.
3. За да ги проверите информациите, изберете ги менијата коишто сакате да ги проверите.
  - Статус на кабелска LAN/ Wi-Fi мрежа  
Се прикажуваат информациите за мрежата (име на уред, конекција, јачина на сигнал итн.) за етернет или Wi-Fi врски.
  - Статус на Wi-Fi Direct  
Се прикажува дали Wi-Fi Direct е овозможено или оневозможено и SSID, лозинката итн. за Wi-Fi Direct врски.
  - Отпечати лист за статус  
Печати листа за статус на мрежа. Информациите за етернет, Wi-Fi, Wi-Fi Direct итн. се печатат на две или повеќе страници.

## Печатење извештај за мрежна врска

Може да отпечатите извештај за мрежна врска за да го проверите статусот меѓу печатачот и безжичниот насочувач.

1. Ставете хартија.
2. Изберете **Поставки** на почетниот екран.  
За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција**.  
Започнува проверката на врската.

## Мрежни поставки

4. Изберете **Извештај за пров. на печатење**.
5. Отпечатете го извештајот за мрежната врска.  
Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежната врска и следете ги отпечатените решенија.
6. Затворете го екранот.

### Поврзани информации

➔ „Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 69

## Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

The screenshot shows a network connection check report. At the top, it says "Check Network Connection". Below that, the "Check Result" is "FAIL". The "Error code" is "(E-2)". A blue box labeled 'a' highlights the error code, and another blue box labeled 'b' highlights the instructions for the error code. Below the error code, there is a section for "Checked Items" with a table of results. At the bottom, there is a "Network Status" section with a table of printer and network details.

Checked Items	Result
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

- a. Код за грешка
- b. Пораки на мрежна околина

### Поврзани информации

- ➔ „E-1“ на страница 70
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ на страница 70

## Мрежни поставки

- ➔ „Е-5“ на страница 71
- ➔ „Е-6“ на страница 71
- ➔ „Е-8“ на страница 72
- ➔ „Е-9“ на страница 72
- ➔ „Е-10“ на страница 72
- ➔ „Е-11“ на страница 73
- ➔ „Е-12“ на страница 73
- ➔ „Е-13“ на страница 74
- ➔ „Порака за мрежно опкружување“ на страница 74

### Е-1

#### Решенија:

- Проверете дали кабелот за Етернет е безбедно поврзан со вашиот печатач и со вашето средиште или со друг мрежен уред.
- Проверете дали вашето средиште или друг мрежен уред е вклучен.
- Ако сакате да го поврзете печатачот преку Wi-Fi, повторно направете ги поставките за Wi-Fi за печатачот бидејќи се исклучени.

### Е-2, Е-3, Е-7

#### Решенија:

- Проверете дали вашиот безжичен насочувач е вклучен.
- Потврдете дека вашиот компјутер или уред е правилно поврзан со безжичниот насочувач.
- Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Поставете го печатачот поблиску до вашиот безжичен насочувач и отстранете ги сите пречки помеѓу нив.
- Ако рачно сте ја внеле SSID, проверете дали е точна. Проверете ја SSID од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- Ако безжичниот насочувач има повеќе SSID, изберете ја SSID што се прикажува. Кога SSID користи несоодветна фреквенција, печатачот не ја прикажува.
- Ако користите поставување со копче за притискање за да воспоставите мрежна врска, проверете дали вашиот безжичен насочувач поддржува WPS. Не може да користите поставување со копче за притискање ако вашиот безжичен насочувач не поддржува WPS.
- Проверете дали вашата SSID користи само ASCII знаци (алфанумерички знаци и симболи). Печатачот не може да прикаже SSID што содржи знаци поинакви од ASCII знаци.
- Проверете дали ги знаете вашата SSID и лозинката пред да се поврзете на безжичниот насочувач. Ако употребувате безжичен насочувач со неговите стандардни параметри, SSID и лозинката се наоѓаат на етикетата на безжичниот насочувач. Ако не ги знаете вашата SSID и лозинката, контактирајте го лицето што го поставило безжичниот насочувач или погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.
- Ако се поврзувате со SSID создадена од тетеринг на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата доставена со паметниот уред.

## Мрежни поставки

- Ако вашата Wi-Fi врска ненадејно се исклучи, проверете ги условите подолу. Ако некои од овие услови се применливи, ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на софтверот од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- Друг паметен уред беше додаден на мрежата користејќи поставување со копче за притискање.
- Wi-Fi мрежата беше поставена со употреба на метод различен од поставување со копче за притискање.

### Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 50
- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 61

## E-5

### Решенија:

Проверете дали типот на безбедност на безжичниот насочувач е поставен на некој од следниве. Ако не е, сменете го типот на безбедност на безжичниот насочувач, а потоа ресетирајте ги мрежните поставки на печатачот.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK исто така е познат како WPA-Приватен. WPA2 PSK исто така е познат како WPA2-Приватен.

## E-6

### Решенија:

- Проверете дали е онеспособено филтрирање на MAC адресата. Ако е оспособено, регистрирајте ја MAC адресата на печатачот за да не се филтрира. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за детали. Може да ја проверите MAC адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- Ако вашиот безжичен насочувач користи споделена автентикација со WEP безбедност, проверете дали клучот за автентикација и индексот се точни.
- Ако бројот на уреди што може да се поврзат на безжичниот насочувач е помал од бројот на мрежните уреди што сакате да ги поврзете, направете поставки на безжичниот насочувач за да се зголеми бројот на уреди што може да се поврзат. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за да направите поставки.

## Мрежни поставки

### Поврзани информации

- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 65
- ➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 75

## E-8

### Решенија:

- Оспособете DHCP на безжичниот насочувач ако поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот е поставена на **Автоматски**.
- Ако поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот е поставена на Рачно, IP адресата што рачно сте ја поставиле е неважечка поради тоа што е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0). Поставете важечка IP адреса од контролната табла на печатачот или со употреба на Web Config.

### Поврзани информации

- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 65

## E-9

### Решенија:

Проверете го следново.

- Уредите се вклучени.
- Можете да пристапите до интернет и други компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уредите што сакате да ги поврзете со печатачот.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го. Потоа ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на инсталаторот од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

### Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 50

## E-10

### Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адреса, подмрежна маска и стандардна капија) се точни ако сте ја поставиле „Добиј IP адреса“ на печатачот на Рачно.



## Мрежни поставки

Ресетирајте ја мрежната адреса ако тие се неточни. Може да ги проверите IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

Ако DHCP е оспособено, сменете ја поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот на **Автоматски**. Ако сакате рачно да ја поставите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска, па потоа изберете Рачно на екранот за мрежни поставки. Поставете ја подмрежната маска на [255.255.255.0].

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.

### Поврзани информации

➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 65

## E-11

### Решенија:

Проверете го следново.

- Адресата на стандардната капија е точна ако ја поставите поставката на TCP/IP поставувањето на печатачот на Рачно.
- Уредот што е поставен како стандардна капија е вклучен.

Поставете ја точната адреса на стандардната капија. Може да ја проверите адресата на стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

### Поврзани информации

➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 65

## E-12

### Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија) се точни ако истите ги внесувате рачно.
- Мрежните адреси за другите уреди (подмрежна маска и стандардна капија) се исти.
- IP адресата не доаѓа во судир со други уреди.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Повторно направете мрежни поставки користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

## Мрежни поставки

- ❑ Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 65
- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 50

## E-13

### Решенија:

Проверете го следново.

- ❑ Мрежните уреди, како што се безжичниот насочувач, средиштето и насочувачот, се вклучени.
- ❑ TCP/IP поставувањето за мрежни уреди не е поставено рачно. (Ако TCP/IP поставувањето на печатачот е поставено автоматски додека TCP/IP поставувањето за други мрежни уреди е направено рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата за други уреди.)

Ако сè уште не функционира по проверката на нештата погоре, обидете се со следново.

- ❑ Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- ❑ Направете мрежни поставки на компјутерот кој е на истата мрежа како и печатачот користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- ❑ Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 65
- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 50

## Порака за мрежно опкружување

Порака	Решение
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Истата SSID може да биде поставена на неколку безжични насочувачи. Проверете ги поставките на безжичниот насочувач и сменете ја SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	По приближувањето на печатачот поблиску до безжичниот насочувач и отстранувањето на секакви пречки помеѓу нив, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го. Ако сè уште не се поврзува, погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.

## Мрежни поставки

Порака	Решение
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Компјутерот и паметните уреди што може да бидат истовремено поврзани се целосно поврзани на врската Wi-Fi Direct (Едноставна ТП). За да додадете друг компјутер или паметен уред, прво исклучете еден од поврзаните уреди.  Може да го потврдите бројот на безжични уреди што може да бидат истовремено поврзани и бројот на поврзаните уреди со проверка на листата за статус на мрежа или контролната табла на печатачот.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	На контролната табла на печатачот, одете на екранот за поставување на Wi-Fi Direct и изберете го менито за менување на поставката. Може да го смените името на мрежата веднаш по DIRECT-XX-. Внесете максимум 32 знаци.

## Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги проверите деталните информации за мрежа ако ги испечатите.

1. Вметнете хартија.

2. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**.

4. Изберете **Отпечати лист за статус**.

5. Проверете ја пораката и отпечатете листа со статус за мрежа.

6. Затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

## Заменување или додавање нови безжични пренасочувачи

Ако SSID се промени поради замена на безжичниот пренасочувач или ако се додаде безжичен пренасочувач и се воспостави нова мрежна околина, ресетирајте ги поставките за Wi-Fi.

### Поврзани информации

➔ [„Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 76](#)

## Менување на начинот на поврзување на компјутер

Со користење на датотека за инсталација и повторно поставување на различен начин на поврзување.

- Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>


- Поставување со користење на дискот со софтвер (само за моделите коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со Windows со погони за диск.)

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

### Избирање на промена на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран.

Изберете **Повторно постави поврзување на Печатач (за нов мрежен рутер или за менување на USB во мрежа, итн.)** на екранот Инсталирај Софтвер и кликнете на **Следно**.



---

## Менување на мрежната конекција на Ethernet од контролната табла

Следете ги чекорите подолу за да ја промените мрежната конекција на Ethernet од Wi-Fi со користење на контролната табла.

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Поставување на жична LAN**.
3. Притиснете го копчето ОК.
4. Поврзете го печатачот на рутер со Ethernet кабел.

---

## Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP)

Кога е овозможена врска Wi-Fi Direct (едноставна AP), може да ги менувате поставките од **Wi-Fi > Wi-Fi Direct > Започни со поставување > Смени**, а потоа се прикажуваат следниве ставки од менито.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

### Менување на името на мрежата (SSID)

Сменете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi Direct (едноставна AP) што се користи за поврзување со печатачот, со име по ваш избор. Може да го поставите името на мрежата (SSID) во знаци ASCII што се прикажуваат на софтверската тастатура на контролната табла.

Кога го менувате името на мрежата (SSID), се прекинува врската со сите поврзани уреди. Користете го новото име на мрежата (SSID) ако сакате повторно да го поврзете уредот.

### Менување лозинка

Сменете ја лозинката за Wi-Fi Direct (едноставна AP) со сопствена лозинка за поврзување со печатачот. Може да ја поставите лозинката во знаци ASCII што се прикажуваат на софтверската тастатура на контролната табла.

Кога ја менувате лозинката, се прекинува врската со сите поврзани уреди. Користете ја новата лозинка ако сакате повторно да го поврзете уредот.

### Оневозможување Wi-Fi Direct (едноставна AP)

Оневозможете ги поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP) за печатачот. Кога ја оневозможувате врската Wi-Fi Direct (едноставна AP), се прекинува врската со сите уреди поврзани со печатачот.

## Мрежни поставки

### Враќање поставки за Wi-Fi Direct (едноставна AP)

Вратете ги сите поставки за Wi-Fi Direct (едноставна AP) на нивните стандардни вредности.

Информациите за врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) на паметниот уред зачувани во печатачот се бришат.

#### **Белешка:**

Може да извршите поставување и од картичката **Network** > **Wi-Fi Direct** на Web Config за следниве поставки.


- Овозможување или оневозможување на Wi-Fi Direct (едноставна AP)
- Менување на името на мрежата (SSID)
- Менување лозинка
- Враќање на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP)

## Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел

Кога е исклучено Wi-Fi, Wi-Fi конекцијата е исклучена.

1. Изберете **Wi-Fi** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето OK.



2. Изберете **Пренасочувач**.  
Се прикажува статусот на мрежата.
3. Изберете **Промени поставки**.
4. Изберете **Други** > **Исклучи Wi-Fi**.
5. Проверете ја пораката и започнете со поставувањето.
6. Кога ќе се прикаже пораката за комплетирање, затворете го екранот.  
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.
7. Притиснете го копчето **↑**.


## Исклучување на врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) од контролната табла

### Белешка:

Кога е исклучена Wi-Fi Direct (едноставна AP) конекцијата, сите компјутери и паметни уреди поврзани на печатачот на Wi-Fi Direct (едноставна AP) конекција се исклучени. Ако сакате да исклучите одреден уред, исклучете го од уредот наместо од печатачот.

1. Изберете **Wi-Fi** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето OK.



2. Изберете **Wi-Fi Direct**.  
Се прикажуваат информациите за Wi-Fi Direct.
3. Притиснете го копчето OK.
4. Изберете **Смени**.
5. Изберете **Деактивирај Wi-Fi Direct**.
6. Притиснете го копчето OK.
7. Кога ќе се прикаже пораката за комплетирање, затворете го екранот.  
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.
8. Притиснете го копчето **↑**.

## Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот

Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

## Мрежни поставки

1. Изберете **Поставки** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Општи поставки >Администрир. на систем >Врати ги стандардните поставки > Поставки за мрежа.**
3. Проверете ја пораката и изберете **Да.**
4. Кога ќе се прикаже пораката за комплетирање, затворете го екранот.  
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.



# Печатење

---

## Печатење од двигател за печатач на Windows

Доколку не можете да промените некои од поставките за двигателот за печатачот, веројатно се ограничени од администраторот. Контактирајте со администраторот на печатачот за помош.

### Печатење на двигател на печатач

Кога пристапувате до двигателот на печатачот од контролната табла на компјутерот, поставките се применуваат за сите апликации.

#### Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

##### Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Изберете претпочитани вредности за печатење**.

##### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

#### Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролната табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

## Печатење

### Белешка:


Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.

## Основни информации за печатење

### Белешка:

Операциите може да се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.  
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја внеле.
2. Изберете **Печатење** или **Поставување на страница** од менито **Датотека**.
3. Изберете го својот печатач.
4. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.



5. Променете ги поставките ако е потребно.  
Погледнете ги опциите за мени за двигателот на печатач за детали.

### Белешка:

- Видете и во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Со кликување на десното копче на ставката се прикажува **Помош**.
- Кога ќе изберете **Преглед за печатење**, може да видите преглед на документот пред печатење.

6. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.

## Печатење

### 7. Кликнете на **Печати**.

**Белешка:**


Кога ќе изберете **Преглед за печатење**, се прикажува прозорец за преглед. За да ги промените поставките, кликнете на **Откажи** и повторете ја постапката од чекор 2.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 98

## Двострано печатење

Може да печатите на двете страни на хартијата. Може да печатите и брошура што може да се направи со повторна нарачка на страници и со преклопување на исписот.



**Белешка:**

- Може да користите автоматско и двострано печатење. За време на рачното двострано печатење, превртете ја хартијата за да печатите на другата страна кога печатачот ќе заврши со печатење на првата страница.
- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23

## Поставки за печатење

Рачното двострано печатење е достапно кога е овозможено EPSON Status Monitor 3. Меѓутоа, може да не е достапно кога на печатачот му се пристапува преку мрежа или се користи како делен печатач.

## Печатење

### **Белешка:**

За да го овозможите EPSON Status Monitor 3, кликнете на **Проширени поставки** на јазичето **Одржување** и изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

1. Од јазичето **Главна** на двигателот на печатач, изберете ја опцијата од **Двострано печатење**.

2. Кликнете **Settings**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Направете поставки за **Густина на печатење** ако е потребно. Оваа поставка не е достапна кога ќе изберете рачно двострано печатење.

### **Белешка:**

За да печатите преклопена брошура, изберете **Книшка**.

Кога го поставувате **Густина на печатење**, може да ја приспособите густината на печатење во зависност од типот на документот.

Печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции што се избрани за **Изберете вид на документот** во прозорецот Прилаг. на густината за печатење и за **Квалитет** на јазичето **Главна**.

3. Кликнете на **Печати**.

За рачно двострано печатење, откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот ќе се прикаже скок-прозорец. Следете ги упатствата на екранот.

### **Поврзани информации**

➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82

➔ „Јазиче Главна“ на страница 98

## Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.



## Печатење

### Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Главна**, изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставка за **Повеќе страници**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 98

### Печатење и редување според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед)

Може да печатите од последната страница така што документите се наредени според редоследот на страниците.



### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатачот **Главна**, изберете **Обратен редослед**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 98

## Печатење на намален или зголемен документ

Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот за одреден процент или да ја приспособите големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.



## Поставки за печатење

На јазичето **Повеќе опции** на двигателот за печатач, изберете ја големината на документот од поставката **Голем. на документ**. Изберете ја големината на хартијата на којашто сакате да печатите од поставката **Излезна хартија**. Изберете **Намали/Зголеми документ**, а потоа изберете **Да собере на страница** или **Зумирај на**. Кога ќе изберете **Зумирај на**, внесете процент.


Изберете **Централно** за да печатите слики во центарот на страницата.

### Поврзани информации

- ➔ [„Основни информации за печатење“ на страница 82](#)
- ➔ [„Јазиче Повеќе опции“ на страница 99](#)

## Печатење на една слика на повеќе листови за зголемување (Креирање на постер)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.



## Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Главна**, изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** како поставка за **Повеќе страници**. Ако кликнете на **Поставки**, може да ги изберете панелите коишто сакате да ги отпечатите. Може и да ги изберете опциите за водич за сечење.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 98


## Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување

Еве еден пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.




## Печатење

1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.




2. Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.






## Печатење

3. Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).




4. Залепете ги листовите заедно од задната страна.




5. Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.

## Печатење

6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.




7. Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.




## Печатење

8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).




9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.




## Печатење

10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.



## Печатење со заглавие и подножје

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење во заглавие или подножје.



## Печатење

### Поставки за печатење

На картичката **Повеќе опции** на двигателот за печатачот, кликнете **Функции на воден жиг**, а потоа изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете на **Поставки**, а потоа изберете ги ставките коишто сакате да ги печатите.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 99

### Печатење на воден жиг

Можете да отпечатите воден жиг како „Доверливо“ или на образец против копирање на исписите. Ако печатите со образец против копирање, сокриените букви се прикажуваат кога се фотокопираат за да се разликува оригиналот од копиите.



Анти-копирање на моделот е достапен во следниве услови:

- Хартија: обична хартија, хартија за копирање, меморандум, рециклирана хартија, обоена хартија, претходно печатена хартија или висококвалитетна обична хартија
- Квалитет: Стандардно
- Автоматско двострано печатење: Не е избрано
- Корекција на боите: Автоматски

#### **Белешка:**

*Може да додадете и свој воден жиг или образец против копирање.*

### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, изберете **Функции на воден жиг** и изберете Анти-копирање на моделот или Воден жиг. Кликнете на **Поставки** за да ги смените деталите како што се големината, густината или положбата на образецот или ознаката.


#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 99

## Печатење

### Печатење на датотеки заштитени со лозинка

Можете да поставите лозинка за задача за печатење за да почнете да печатите само откако ќе внесете лозинка на контролната табла на печатачот.



### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, изберете **Доверлив налог** и внесете лозинка.


За да ја отпечатите задачата, изберете **Доверлива работа** на почетниот екран на контролната табла на печатачот. Изберете ја задачата којашто сакате да ја отпечатите и внесете ја лозинката.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 99

### Печатење на повеќе датотеки заедно

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед на повеќе страници и двострано печатење.



## Печатење

### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатачот **Главна**, изберете **Аранжер на налози Лајт**. Кога ќе започнете со печатење, се прикажува прозорецот Аранжер на налози Лајт. Додека е отворен прозорецот Аранжер на налози Лајт, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги горенаведените чекорит.

Кога избирате задача за печатење додадена на Проект за печатење во прозорецот Аранжер на налози Лајт, може да го уредите изгледот на страницата.

Кликнете на **Печати** од менито **Фајл** за да започнете со печатење.

#### **Белешка:**

*Ако го затворите прозорецот Аранжер на налози Лајт пред да ги додадете сите податоци за печатење на Проект за печатење, задачата за печатење на којашто тековно работите се откажува. Кликнете на **Зачувај од Фајл** за да ја зачувате тековната задача. Наставката на зачуваната датотека е „ес“.*


*За да отворите Проект за печатење, кликнете на **Аранжер на налози Лајт** на јазичето за двигателот за печатач **Одржување** за да го отворите прозорецот Аранжер на налози Лајт. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката.*

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 98

## Печатење со користење на функцијата за универзално печатење во боја

Може да ја подобрите видливоста на текстовите и сликите во исписите.



Печатење со универзална боја е достапна само ако се избрани следниве поставки.

- Тип на хартија: обична хартија, хартија за копирање, меморандум, рециклирана хартија, обоена хартија, претходно печатена хартија, висококвалитетна обична хартија
- Квалитет: **Стандардно** или повисок квалитет
- Печатење во боја: **Боја**
- Апликации: Microsoft® Office 2007 или понова верзија
- Големина на текст: 96 pts или помала

### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, кликнете на **Опции за слика** во поставката **Корекција на боите**. Изберете опција од поставката за **Печатење со универзална боја**. Кликнете на **Опции за подобрување** за да направите понатамошни поставки.

## Печатење

### Белешка:


- Може да менувате одредени знаци според образци, како на пример „+“ се прикажува како „±“.
- Обрасците специфични за апликацијата и потцртаните делови може да ја изменат содржината отпечатена со овие поставки.
- Квалитетот на печатење може да се намали во фотографиите и другите слики кога ги користите поставките за Печатење со универзална боја.
- Печатењето е побавно кога ги користите поставките за Печатење со универзална боја.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 99

## Прилагодување на бојата за печатење

Можете да ги прилагодувате боите што се користат во налогот за печатење.



### Белешка:

Овие прилагодувања не се применуваат на оригиналните податоци.

## Поставки за печатење

Во картичката на двигателот за печатач **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** како поставка за **Корекција на боите**. Кликнете **Напредно** за да го отворите прозорецот **Корекција на боите**, а потоа изберете го методот за коригирање боја.

### Белешка:

- Автоматски** е избрано како стандардно на јазичето **Повеќе опции**. Со оваа поставка, боите автоматски се приспособуваат за да одговараат на типот на хартија и поставките за квалитетот на печатењето.
- PhotoEnhance** на прозорецот **Корекција на боите** ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Ако сликата не е добро фокусирана, тонот може да биде неприроден. Ако бојата се смени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од **PhotoEnhance**.

### Поврзани информации


- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 99



## Печатење

### Печатење за потенцирање на тенки линии

Може да ги здебелите тенките линии коишто се премногу тенки за печатење.



### Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, кликнете на **Опции за слика** во поставката **Корекција на боите**. Изберете **Нагласување тенки линии**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 99

### Печатење јасни линиски кодови

Може јасно да печатите линиски кодови и лесно да ги скенирате. Едноставно овозможете ја оваа функција ако линискиот код којшто сте го отпечатиле не може да го скенирате.



Може да ја користите оваа функција во следниве услови.

- Хартија: Обична хартија, хартија за копирање, меморандум, рециклирана хартија, обоена хартија, претходно печатена хартија, висококвалитетна обична хартија, дебела хартија со дебелина од 91 до 256 g/m<sup>2</sup>, Epson Matte Paper-Heavyweight, Epson Double-Sided Matte Paper или плик
- Квалитет: **Стандардно, Високо** (не е достапно за хартија со дебелина од 161 до 256 g/m<sup>2</sup>, Epson Matte Paper-Heavyweight и Epson Double-Sided Matte Paper)

#### **Белешка:**

*Отстранувањето на замаглувања не е секогаш можно и зависи од околноста.*

### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Одржување**, кликнете на **Проширени поставки** и изберете **Режим на баркод**.

## Печатење

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 82
- ➔ „Јазиче Одржување“ на страница 100

## Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

## Откажување

На компјутерот, кликнете со десното копче на печатачот во **Уреди и печатачи, Печатач** или во **Печатачи и факсови**. Кликнете на **Погледни што се печати**, кликнете со десното копче на задачата којашто сакате да ја откажете и потоа изберете **Откажи**.

## Опции на менито за двигателот за печатач

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател на печатач.

### **Белешка:**

*Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.*

## Јазиче Главна

Пред-поставки за печатење	Додај/Отстрани пред-поставки	Може да додавате или да отстранувате претходно поставени вредности за често користени поставки за печатење. Изберете ја претходно поставената вредност којашто сакате да ја користите од листата.
Покажи поставки	Се прикажува листа на тековно поставени ставки во јазичињата <b>Главна</b> и <b>Повеќе опции</b> .	
Ресетирај на основно	Вратете ги сите поставки на нивните фабрички, стандардни вредности. И поставките на јазичето <b>Повеќе опции</b> се ресетираат на нивните стандардни вредности.	
Нивоа на мастилото	Ги означува приближните нивоа на мастило.	
Извор на хартија	Изберете го изворот на хартија од којшто ќе ја ставите хартијата. Изберете <b>Автоматски избор</b> за автоматски да го изберете изворот на хартија избран во Поставка на хартија на печатачот.	
Голем. на документ	Изберете ја големината на хартија на којашто сакате да печатите. Ако изберете <b>Кориснички дефинирано</b> , внесете ги ширината и висината на хартијата.	
Ориентација	Изберете ја ориентацијата којашто сакате да ја користите за печатење.	
Вид хартија	Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите.	
Квалитет	Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење. Достапните поставки зависат од типот на хартијата којашто ќе ја изберете.	

## Печатење

Боја	Изберете ја бојата на задачата за печатење.	
Двострано печатење	Може двострано да печатите.	
	Settings	Може да го одредите работ на врзување и маргините на врзување. Кога печатите документи на повеќе страници, изберете да започнете со печатење од предната или од задната страна на страницата.
	Густина на печатење	Изберете го типот на документот за да ја приспособите густината на печатење. Ако е избрана соодветната густина на печатење, може да спречите сликите да не протечат од обратната страна. Изберете <b>User Defined</b> за рачно да ја приспособите густината на печатење.
Повеќе страници	Може да печатите неколку страници на еден лист или да извршите печатење на постери. Кликнете на <b>Редослед на стр</b> за да го одредите редоследот на печатење на страниците.	
Copies	Одредете го бројот на страници за печатење.	
	Сортирај	Печати оригинали на повеќе страници залепени по редослед и сортирани во комплети.
	Обратен редослед	Може да печатите од последната страница така што страниците се наредени според точен редослед по печатење.
Тивок режим	Се намалува шумот којшто го прави печатачот. Меѓутоа, ако го овозможите ова, може да се намали брзината на печатење.	
Преглед за печатење	Се прикажува преглед на документот пред печатење.	
Аранжер на налози Лајт	Изберете да печатите со користење на функцијата Аранжер на налози Лајт.	

## Јазиче Повеќе опции

Пред-поставки за печатење	Додај/Отстрани пред-поставки	Може да додавате или да отстранувате претходно поставени вредности за често користени поставки за печатење.Изберете ја претходно поставената вредност којашто сакате да ја користите од листата.
Покажи поставки	Се прикажува листа на тековно поставени ставки во јазичињата <b>Главна</b> и <b>Повеќе опции</b> .	
Ресетирај на основно	Вратете ги сите поставки на нивните фабрички, стандардни вредности.И поставките на јазичето <b>Главна</b> се ресетираат на нивните стандардни вредности.	
Голем. на документ	Изберете ја големината на документот.	
Излезна хартија	Изберете ја големината на хартија на којашто сакате да печатите.Ако <b>Излезна хартија</b> се разликува од <b>Голем. на документ</b> , <b>Намали/Зголеми документ</b> автоматски се избира.Не мора да избирате <b>Излезна хартија</b> кога печатите документи без да ја менувате големината.	

## Печатење

Намали/Зголеми документ	Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот.	
	Да собере на страница	Автоматски го намалува или го зголемува документот за да одговара на големината на хартијата избрана во <b>Излезна хартија</b> .
	Зумирај на	Печати со специфичен процент.
	Централно	Печати слики во центарот на хартијата.
Корекција на боите	Автоматски	Автоматски ги приспособува боите на сликите.
	Прилагодено	Може да извршите рачно коригирање на боја.Кликнете на <b>Напредно</b> за понатамошни поставки.
	Опции за слика	Овозможува опции за квалитет на печатање како на пример Печатење со универзална боја или Поправи црвени очи.Може и да ги задебелите тенките линии за да ги направите видливи на исписите.
Функции на воден жиг	Може да направите поставки за образците против копирање и водените жигови.	
Доверлив налог	Заштита со лозинка на доверливи документи при печатење.Ако ја користите оваа функција, податоците од печатење се зачувуваат во печатачот и може да ги отпечатите само откако ќе ја внесете лозинката со користење на контролната табла на печатачот.Кликнете на <b>Settings</b> за да ги промените поставките.	
Дополнителни поставки	Сврти 180°	Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето.Оваа функција е корисна кога печатите на хартија како на пример пливови коишто сте ги ставиле во фиксна насока во печатачот.
	Голема брзина	Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки.Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
	Огледална слика	Ја превртува сликата за да печатите како кога гледате во огледало.

## Јазиче Одржување

Проверка на прскалките	Печати проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати.
Чистење на главата	Ги чисти затнатите прскалки во главата за печатење. Од причина што оваа функција корисит мастило, исчистете ја само главата за печатење ако се затнати прскалките.
Аранжер на налози Лајт	Се отвора прозорецот Аранжер на налози Лајт. Може да зачувувате или да уредувате податоци.
EPSON Status Monitor 3	Се отвора прозорецот EPSON Status Monitor 3. Овде може да го потврдите статусот на печатачот или на потрошните материјали.
Преференци за следење	Може да направите поставки за ставките во прозорецот EPSON Status Monitor 3.
Проширени поставки	Може да направите различни поставки. Кликнете со десното копче на секоја ставка за да видите Помош за повеќе информации.

## Печатење

Ред. за печатење	Се прикажуваат задачи коишто чекаат да бидат отпечатени. Може да ги проверите, да ги паузирате или да продолжите со задачите за печатење.
Информаци за печатач и опции	Може да регистрирате кориснички сметки. Ако е поставена контрола на пристап на печатачот, мора да регистрирате сметка.
Јазик	Го менува јазикот којшто треба да го користите во прозорецот за двигател на печатач. За да ги примените поставките, затворете го двигателот на печатач и повторно отворете го.
Ажурирање софтвер	Започнува EPSON Software Updater за да проверите дали има најнова верзија на апликации на интернет.
Техничка поддршка	Може да пристапите до интернет страницата за техничка поддршка на Epson.

---


## Печатење од двигателот за печатач PostScript на Windows

Двигателот за печатач PostScript е двигател којшто испраќа команди за печатење на печатачот со користење на страницата за опис на јазик на PostScript.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.  
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја внеле.
2. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**
3. Изберете го својот печатач.

## Печатење

- Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.



- Променете ги поставките ако е потребно.  
Погледнете ги опциите за мени за двигателот на печатач за детали.
- Кликнете на **Во ред** за да го затворите двигателот на печатачот.
- Кликнете на **Печати**.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Јазиче хартија/квалитет“ на страница 103
- ➔ „Јазиче Изглед“ на страница 103

## Опции на менито за двигателот за печатач PostScript

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател за печатач.

### **Белешка:**

*Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.*

## Печатење

### Јазиче хартија/квалитет

Избор на фиока	Извор на хартија	Изберете го изворот на хартија од којшто ја ставата хартијата. Изберете <b>Автоматско скенирање</b> за автоматски да го изберете изворот на хартија избран во <b>Поставка на хартија</b> на печатачот.
	Медиуми	Изберете го типот хартија на којшто сакате да печатите.
Боја	Изберете ја бојата за задачата за печатење.	

### Јазиче Изглед

Ориентација	Изберете ја ориентацијата којшто сакате да ја користите за печатење.		
Двострано печатење	Може двострано да печатите.		
Редослед на страници	Изберете да печатите од почетната или последната страница. Ако изберете <b>Од назад кон напред</b> , страниците се редат во правилен редослед врз основа на бројот на страници по печатењето.		
Формат на страница	Страници од лист	Може да печатите повеќе страници на еден лист.	
		Изглед на страници од листови	Може да го одредите изгледот на страници кога печатите неколку страници на еден лист.
	Брошура	Изберете за да креирате брошура.	
		Врзување на брошура	Изберете ја позицијата за брошурата.

### Картичка со поставки за Контрола на пристап

Употребата на печатачот може да е ограничена од администраторот. Може да печатите откако ќе ја регистрирате вашата сметка во двигателот за печатачот. Контактирајте со администраторот за детали околу корисничката сметка.

Поставки за Контрола на пристап	Регистрација на корисник	Може да внесете корисничко име и лозинка.
	Корисничко име	Внесете корисничко име.
	Лозинка	Внесете лозинка.

### Напредни опции

Хартија/Излез	Големина на хартија	Изберете ја големината на хартија на којшто сакате да печатите.
	Копии	Одредете го бројот на страници за печатење.

## Печатење

Графика	Квалитет на печатење	Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење.		
	Уредување на боја на слика	Изберете го ICM-методот или намерата.		
	Скалирање	Може даго намалите или да го зголемите документот.		
	TrueType фонт	Поставува замена на фонт за TrueType фонтот.		
Опции за документ	Напредни функции за печатење	Може да направите детални поставки за функции за печатење.		
	Опции за PostScript	Може да направите изборни поставки.		
	Функции за печатач	Color Mode	Изберете дали да печатите во боја или црно-бело.	
		Press Simulation	Можете да изберете боја на мастило според СМУК за симулација кога печатите репродуцирајќи боја на мастило според СМУК на офсет печат.	
		Ink Save Mode	Зачувајте го мастилото со намалување на густината на печатење.	
Rotate by 180°		Ги ротира податоците за 180 степени пред печатењето.		

## Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

## Откажување

На компјутерот, кликнете со десното копче на печатачот во **Уреди и печатачи**, **Печатач** или во **Печатачи и факсови**. Кликнете на **Погледни што се печати**, кликнете со десното копче на задачата којашто сакате да ја откажете и потоа изберете **Откажи**.

---

## Печатење од двигател за печатач на Mac OS

### Основни информации за печатење

**Белешка:**

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.  
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја ставиле.




## Печатење

- Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга команда за да влезете во полето за печатење.


Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.

- Изберете го својот печатач.
- Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.



### **Белешка:**

Кај OS X Mountain Lion или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>

- Променете ги поставките според потребите.  
Погледнете ги опциите на менито за двигателот за печатач за детали.
- Кликнете на **Печати**.

### **Поврзани информации**


- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31

## Печатење

- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Опции на менито за Поставки за печатење“ на страница 111

## Двострано печатење

Може да печатите на двете страни на хартијата.



### **Белешка:**

- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.

### **Поврзани информации**

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23

## Поставки за печатење

Изберете **Two-sided Printing Settings** од појавното мени.Изберете го методот на двострано печатење и направете ги поставките за **Document Type**.

### **Белешка:**

- Брзината на печатење може да се намали во зависност од типот на документот.
- Кога печатите фотографии со густе податоци, изберете **Text & Graphics** или **Text & Photos** во поставката за **Document Type**.Ако исписите се замачкани или мастилото протече низ другата страна на хартијата, приспособете ги **Густина на печатење** и **Increased Ink Drying Time** во **Adjustments**.


### **Поврзани информации**

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 104
- ➔ „Опции на менито за Two-sided Printing Settings“ на страница 111

## Печатење

### Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.



### Поставки за печатење


Изберете **Распоред** од скок-менито. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 104
- ➔ „Опции за мени за изглед“ на страница 110

### Печатење и редување според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед)

Може да печатите од последната страница така што документите се наредени според редоследот на страниците.



### Поставки за печатење

Изберете **Работа со хартија** од скок-менито. Изберете **Обратно** како поставка за **Редослед на страници**.

## Печатење

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 104
- ➔ „Опции на менито за ракување со хартија“ на страница 110

## Печатење на намален или зголемен документ

Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот за одреден процент или да ја приспособите големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.



## Поставки за печатење

Кога печатите така што ја приспособувате големината на оригиналот, изберете **Ракување со хартија** од појавното мени и изберете **Приспособи според големината на хартијата**. Изберете ја големината на хартијата којашто е ставена во печатачот во **Големина на излезната хартија**. Кога ја намалувате големината на документот, изберете **Приспособи само надолу**.

Кога печатите со специфичен процент, направете едно од следново.

- Изберете **Печатење** од менито **Датотека** на апликацијата. Изберете **Печатач**, внесете процент во **Приспособи**, и кликнете на **Печати**.
- Изберете **Поставка за страница** од менито **Датотека** на апликацијата. Изберете **Формат за**, внесете процент во **Приспособи**, и кликнете на **Во ред**.

### **Белешка:**


Изберете ја големината на хартијата којашто сте ја поставиле како поставка за **Големина на хартија**.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 104
- ➔ „Опции на менито за ракување со хартија“ на страница 110

## Прилагодување на бојата за печатење

Можете да ги прилагодувате боите што се користат во налогот за печатење.



### **Белешка:**

Овие прилагодувања не се применуваат на оригиналните податоци.

## Поставки за печатење

Изберете **Совпаѓање на боите** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете подетални поставки.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 104
- ➔ „Опции на менито за спојување на бои“ на страница 110
- ➔ „Опции на менито за Color Options“ на страница 111


## Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

## Откажување

Кликнете на иконата за печатачот во **Док**. Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете и потоа направете едно од следново.

- OS X Mountain Lion или понов

Кликнете на  веднаш до мерачот за напредок.

- Mac OS X v10.6.8 од v10.7.x

Кликнете **Избриши**.

## Опции на менито за двигателот за печатач

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател на печатач.

### **Белешка:**

Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.

## Печатење

### Опции за мени за изглед

Страници од лист	Го избереа бројот страници за печатење на еден лист.
Насока на изглед	Го одредува редоследот според којшто сакате да ги печатите страниците.
Раб	Печати раб околу страниците.
Обратна ориентација на страница	Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето.Изберете ја оваа ставка кога печатите на хартија како на пример пликови коишто се внесени во фиксна насока во печатачот.
Преврти хоризонтално	Ја превртува страницата за печатење како што би изгледала во огледало.

### Опции на менито за спојување на бои

ColorSync	Изберете го методот за приспособување на боја.Со овие опции се приспособуваат боите помеѓу печатачот и екранот на компјутерот за да се намали разликата во бои.
EPSON Color Controls	

### Опции на менито за ракување со хартија

Подредување на страници	Се печатат документи со повеќе страници залепени по редослед и сортирани во комплекти.	
Страници за печатење	Изберете за да печатите само непарни страници или парни страници.	
Редослед на страници	Изберете да печатите од почетната или последната страница.	
Приспособете според големината на хартијата	Се печати така што одговара на големината на хартијата којашто сте ја ставиле.	
	Дестинација на големина на хартија	Изберете ја големината на хартијата на којашто ќе печатите.
	Приспособете само надолу	Изберете кога да ја намалите големината на документот.

### Опции на менито за насловна страница

Печатење на насловна страница	Изберете дали сакате да печатите или да не печатите насловна страница.Кога сакате да додадете задна страница, изберете <b>По документ</b> .
Тип на насловна страница	Изберете ја содржината на насловната страница.

## Печатење

### Опции на менито за Поставки за печатење

Paper Source	Изберете го изворот на хартија од којшто ќе ја ставите хартијата. Ако печатачот има само еден извор на хартија, оваа ставка не се прикажува. Со избирање на <b>Автоматски избор</b> се избира изворот на хартија којшто автоматски одговара на <b>Поставка на хартија</b> на печатачот.
Media Type	Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите.
Print Quality	Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење. Опциите се разликуваат во зависност од типот на хартијата.
Сива палета	Изберете кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.
Mirror Image	Ја превртува страницата за печатење како што би изгледала во огледало.

### Опции на менито за Color Options


Рачни поставки	Рачно приспособете ја бојата. Во <b>Напредни поставки</b> , може да ги изберете деталните поставки.
PhotoEnhance	Произведува поостри слики и поживи бои со автоматско приспособување на контрастот, заситувањето и осветленоста на податоците на изворната слика.
Off (No Color Adjustment)	Печатете без засилување или приспособување на бојата на каков било начин.

### Опции на менито за Two-sided Printing Settings

Two-sided Printing	Печати на двете страни на хартијата.
--------------------	--------------------------------------

## Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS

### Пристапување до прозорецот за оперативни поставувања на Mac OS двигателот за печатач

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).

### Оперативни поставувања на двигателот за печатачот за Mac OS

- Thick paper and envelopes: Спречува размачкување на мастилото кога печатите на дебела хартија. Меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење.
- Прескокни празна страница: Избегнува печатење празни страници.

## Печатење

- Тивок режим: Ја намалува бучавата што ја прави печатачот, меѓутоа, може да ја намали и брзината на печатење.
- Permit temporary black printing: Привремено печати само со црно мастило.
- High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- Печати документи за заведување: Ја става хартијата за да може лесно да ја организирате при печатење на пејсажни податоци или двострано печатење. Печатењето на пликови не е поддржано.
- Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- Establish bidirectional communication: Обично, ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собирате информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.
- Lower Cassette: Ја додава изборната касета за хартија на изворот за хартија.

---

## Печатење од двигателот за печатач PostScript на Mac OS


Двигателот за печатач PostScript е двигател којшто испраќа команди за печатење на печатачот со користење на страницата за опис на јазик на PostScript.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.  
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја ставиле.
2. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.  
Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.
3. Изберете го својот печатач.



## Печатење

4. Изберете **Функции за печатење** од појавното мени.



5. Променете ги поставките според потребите.

Погледнете ги опциите на менито за двигателот за печатач за детали.

6. Кликнете на **Печати**.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Опции на менито за функции за печатач“ на страница 115

## Опции на менито за двигателот за печатач PostScript

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател за печатач.

### **Белешка:**

Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.

### Опции на менито за изглед

Страници од листови	Изберете го бројот страници за печатење на еден лист.
---------------------	---

## Печатење

Насока на изглед	Одредете го редоследот според којшто ќе ги печатите страниците.
Раб	Печати раб околу страниците.
Двострано	Може двострано да печатите.
Обратен редослед на страници	Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето.
Хоризонтално превртување	Ја превртува сликата за да се печати како што би изгледала во огледало.

## Опции на менито за спојување на бои

ColorSync	Изберете го методот за приспособување на боја.Со овие опции се приспособуваат боите помеѓу печатачот и екранот на компјутерот за да се намали разликата во бои.
Во печатач	

## Опции на менито за ракување со хартија

Подредување на страници	Се печатат документи со повеќе страници залепени по редослед и сортирани во комплети.	
Страници за печатење	Изберете за да печатите само непарни страници или парни страници.	
Редослед на страници	Изберете да печатите од почетната или последната страница.	
Приспособете според големината на хартијата	Се печати така што одговара на големината на хартијата којашто сте ја ставиле.	
	Дестинација на големина на хартија	Изберете ја големината на хартијата на којашто ќе печатите.
	Приспособете само надолу	Изберете кога да ја намалите големината на документот.

## Опции на менито за ставање на хартија

Сите страници од	Изберете го изворот на хартија од којшто ја ставата хартијата. Со избирање на <b>Автоматско скенирање</b> се избира изворот на хартија којшто автоматски одговара на <b>Поставка на хартија</b> на печатачот. Може да го изберете изворот на хартија за страница.
Прва страница од/ Преостануваат од	

## Опции на менито за насловна страница

Печатење на насловна страница	Изберете дали сакате да печатите или да не печатите насловна страница.Кога сакате да додадете задна страница, изберете <b>По документ</b> .
-------------------------------	---

## Печатење

Тип на насловна страница	Изберете ја содржината на насловната страница.
--------------------------	--

## Опции на менито за функции за печатач

Поставки за функции	Quality	MediaType	Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите.
		Print Quality	Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење.
	Во боја	Color Mode	Изберете дали да печатите во боја или црно-бело.
		Press Simulation	Можете да изберете боја на мастило според СМУК за симулација кога печатите репродуцирајќи боја на мастило според СМУК на офсет печат.
	Други	Ink Save Mode	Зачувајте го мастилото со намалување на густината на печатење.


## Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

## Откажување

Кликнете на иконата за печатачот во **Док**. Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете и потоа направете едно од следново.

- OS X Mountain Lion или понов

Кликнете на  веднаш до мерачот за напредок.

- Mac OS X v10.6.8 од v10.7.x

Кликнете **Избриши**.

## Печатење од паметни уреди

### Користење Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и веб-страници од паметен уред, како што е паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот, или далечинско печатење, печатење од далечинска локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот во услугата Epson Connect.

## Печатење

Ако ја стартувате Epson iPrint кога печатачот не е поврзан со мрежата, се прикажува порака што ве упатува да се поврзете со печатачот. Следете ги инструкциите за да го завршите поврзувањето. За повеќе информации околу работните услови, посетете ја URL-адресата подолу.

<http://epson.sn>



### Поврзани информации

➔ „Печатење со користење на мрежна услуга“ на страница 140

## Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/c>




## Печатење со Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

## Печатење

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување. Содржината може да варира во зависност од производот.



1	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.
2	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
4	Изберете што сакате да печатите, на пр. фотографии и документи.
5	Го прикажува екранот за поставки за печатење како големина и тип хартија.
6	Ги прикажува избраните фотографии и документи.
7	Почнува печатење.

### **Белешка:**

За да печатите од менито за документи со iPhone, iPad и iPod touch со iOS, активирајте го Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го испечатите со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

## Користење на овозможувач за печатење на Epson

Може бежично да печатите документи, е-пораки, фотографии и интернет страници од вашиот Android телефон или таблет (Android v4.4 или понова верзија). Со неколку допирања, вашиот Android уред ќе го открие печатачот на Epson којшто е поврзан на истата бежична мрежа.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Поставете го печатачот за бежично печатење.

## Печатење

3. На вашиот Android уред, инсталирајте го приклучокот за овозможувачот за печатење на Epson од Google Play.
4. Поврзете го Android уредот на истата безжична мрежа на којашто е поврзан печатачот.
5. Одете на **Поставки** на вашиот Android уред, изберете **Печатење** и овозможете го овозможувачот за печатење на Epson.
6. Од Android апликација како на пример Chrome, допрете на иконата за менито и отпечатете го она што го гледате на екранот.

**Белешка:**

Ако не го видите печатачот, допрете на **Сите печатачи** и изберете го печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31

## Користење AirPrint

AirPrint овозможува моментално безжично печатење од iPhone, iPad, iPod touch и Mac без да треба да се инсталираат двигатели или да се презема софтвер.



**Белешка:**

Ако сте ги оневозможиле пораките за конфигурација на хартија на контролната табла на производот, не може да користите AirPrint. Погледнете го линкот подолу за да ги овозможите пораките, ако е потребно.

1. Ставете хартија во производот.
2. Поставете го производот за бежично печатење. Погледнете го линкот подолу.  
<http://epson.sn>
3. Поврзете го уредот на Apple со истата безжична мрежа што ја користи производот.
4. Печатете од уредот на производот.

**Белешка:**


За детали, погледнете ја страницата за AirPrint на веб-локацијата на Apple.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31

---

## Откажување на тековни задачи

Притиснете на копчето  за да откажете тековна задача.

# Заменување Единици со мастило и друг потрошен материјал

---

## Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување

Можете приближно да ги проверите нивоата на мастило и сервисниот век на кутијата за одржување од контролната табла на компјутерот.

**Белешка:**

*Може да продолжите со печатење додека е прикажана пораката за ниско ниво на мастило. Заменете единици со мастило кога тоа ќе се побара.*

## Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла

1. Изберете **Поставки** на почетниот екран.
2. Изберете **Статус на достава**.

**Белешка:**

*Показателот на дното го покажува расположливиот простор во кутијата за одржување.*


## Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**, а потоа кликнете на **Детали**.

**Белешка:**

*Ако EPSON Status Monitor 3 е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.*

## Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.



## Заменување Единици со мастило и друг потрошен материјал

### Кодови за Единица со мастило

Ова се кодовите на оригиналните единици со мастило на Epson.

**Белешка:**

- Кодовите на единиците за довод на мастило може да се разликуваат според локацијата. За точните кодови достапни во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.
- Иако единици со мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае на функционирањето или работата на печатачот.
- Спецификациите и изгледот на единица со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.

Black (Црна)	Cyan (Тиркизна)	Magenta (Розова)	Yellow (Жолта)
T01D1	T01D2	T01D3	T01D4
T01C1	T01C2	T01C3	T01C4

Посетете ја следнава веб-локација за информации околу капацитетите за печатење на единица со мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Epson препорачува употреба на оригинални единици со мастило на Epson. Epson не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналните мастила. Користењето неоригинални мастила може да предизвика оштетувања што не ги покриваат гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвика и неправилно однесување на печатачот. Информациите за нивоата на неоригиналните мастила може да не се прикажат.

### Единица со мастило Претпазливост при ракување


**Мерки на претпазливост при складирање мастило**

- Не изложувајте ги единиците за довод на мастило на директна сончева светлина.
- Не чувајте ги единиците за довод на мастило на високи или екстремно ниски температури.
- Epson препорачува користење на единица со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.
- За најдобри резултати, чувајте ги пакувањата на единица со мастило со дното надолу.
- Откако ќе внесете единица со мастило од студено место за чување, оставете да се загрее на собна температура барем 12 часа пред да го употребите.
- Не испуштајте го и не удирајте го единица со мастило од цврсти предмети; инаку, може да протече мастило.

## Заменување Единици со мастило и друг потрошен материјал

### Мерки на претпазливост при менување мастило

- ❑ Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



- ❑ Инсталирајте ги сите единици со мастило; инаку не може да се печати.
- ❑ Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- ❑ Не оставајте го печатачот со извадени единици со мастило, инаку преостанатото мастило во прскалките ќе се исуши и може да не биде можно печатење.
- ❑ Ако треба да извадите единица со мастило привремено, внимавајте да ја заштитите областа за довод на мастило од нечистотији и прав. Чувајте го единица со мастило во иста околина како и печатачот. Бидејќи отворот за довод на мастило е опремен со вентил конструиран да го задржи испуштањето вишок мастило, нема потреба да ставате други капаци или затки.
- ❑ Извадените единици со мастило може да имаат мастило околу отворот за довод на мастило, па затоа внимавајте да не се размачка мастило наоколу кога ги вадите единици со мастило.
- ❑ Печатачот користи единица со мастило опремен со зелен чип што ги следи информациите како количеството преостанато мастило за секој единици со мастило. Тоа значи дека дури и кога единица со мастило ќе се извади од печатачот пред да се потроши, уште може да го користите единица со мастило откако ќе го вратите во печатачот.
- ❑ За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во единица со мастило останува различна безбедносна резерва мастило кога печатачот покажува дека треба да се замени единица со мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.
- ❑ Не расклопувајте го и не преиначувајте го единица со мастило, инаку може да не биде возможно да се печати нормално.
- ❑ Не може да се користат единици со мастило испорачани со печатачот за замена.
- ❑ Не оставајте го печатачот со извадени единици со мастило, инаку преостанатото мастило во прскалките ќе се исуши и може да не биде можно печатење.

### Потрошувачка на мастило

- ❑ За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите единици со мастило при постапките за одржување, како на пр. чистењето на главата за печатење. Исто така, може да се троши мастило и кога го вклучувате печатачот.
- ❑ Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило во зависност од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се добие црна боја.

## Заменување Единици со мастило и друг потрошен материјал

- Масилото во единици со мастило испорачани со печатачот се користи делумно при првичното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. Овој еднократен процес троши извесно количество мастило и затоа тие единици со мастило може да испечатат помалку страници во споредба со следните единици со мастило.
- Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.
- За најдобри резултати, употребете ја единица со мастило најдоцна две години по инсталирањето.

---

## Заменување Единици со мастило

Кога се прикажува порака барајќи ви да ги замените единици со мастило, изберете **Како да а** потоа прегледајте ги анимациите прикажани на контролната табла за да дознаете како да ги замените единици со мастило.

### Поврзани информации

➔ [„Единица со мастило Претпазливост при ракување“ на страница 121](#)

---

## Код за кутијата за одржување

Epson препорачува употреба на оригинална кутија за одржување на Epson.

Код за кутијата за одржување: T6716



### **Важно:**

*Откако ќе ја инсталирате кутијата за одржување во печатачот, не може да ја користите со други печатачи.*

---

## Предупредувања за користење на кутијата за одржување

Прочитајте ги следниве инструкции и *Важни безбедносни упатства* (хартиен прирачник) пред да ја замените кутијата за одржување.

- Не допирајте го зелениот чип странично на кутијата за одржување. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.
- Не навалувајте ја искористената кутија за одржување додека не се стави и запечати во пластичната ќеса; во спротивно може да протече мастило.
- Не чувајте ја кутијата за одржување на високи или екстремно ниски температури.
- Чувајте ја кутијата за одржување настрана од директна сончева светлина.
- Не заменувајте ја кутијата за одржување во текот на печатењето; во спротивно може да протече мастило.

## Заменување Единици со мастило и друг потрошен материјал

- Не користете ја повторно кутијата за одржување што била извадена и оставена подолг период. Масилото во кутијата се стврднало и не може да се апсорбира повеќе мастило.
- Не вадете ги кутијата за одржување и капакот освен кога ја заменувате кутијата за одржување; инаку може да протече мастило.

---

## Замена на кутија за одржување

Во некои циклуси на печатење, во кутијата за одржување може да се собере многу мало количество од вишок мастило. За да се спречи истекување од кутијата за одржување, печатачот е направен да спречи печатење кога капацитетот на апсорпција на кутијата за одржување ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот.

Кога се прикажува порака за замена на кутијата за одржување, погледнете ги анимациите коишто се прикажани на контролната табла. Потребата да се замени кутијата не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена. Претставува дел што треба да го замени корисникот.

### **Белешка:**

*Кога ќе се наполни, не ќе можете да печатите додека не се замени со цел да се избегне протекување на масилото.*

### **Поврзани информации**

- ➔ [„Предупредувања за користење на кутијата за одржување“ на страница 123](#)

---

## Привремено печатење со црно мастило

Кога е потрошено масилото во боја, а уште има црно мастило, можете да го користите следново поставување за да печатите кратко време само со црно мастило.

- Тип на хартија: обични хартии, Плик
- Боја: **Сива палета**
- EPSON Status Monitor 3: Овозможено (само за Windows)

Бидејќи функцијата е достапна само за околу пет дена, заменете ја празната единица со мастило најбрзо што можете.

### **Белешка:**

- Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Периодот на достапност зависи од условите на користење.



## Заменување Единици со мастило и друг потрошен материјал

### Привремено печатење со црно мастило — Контролна табла

1. Кога ќе се прикаже порака за замена на единици со мастило, притиснете на копчето ОК. Се прикажува порака дека привремено може да печатите со црно мастило.
2. Проверете ја пораката, а потоа притиснете на копчето ОК.
3. Ако сакате да печатите во црно-бело, изберете **Не, откажи печатење**. Тековната задача се откажува и може да печатите на обична хартија со маргини околу рабовите.

### Привремено печатење со црно мастило — Windows

1. Кога ќе се прикаже следниов прозорец, откажете го печатењето.



**Белешка:**

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

## Заменување Единици со мастило и друг потрошен материјал

- Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- Изберете **обични хартии** или **Плик** како поставка за **Вид хартија** од картичката **Главна**.
- Изберете **Сива палета**.
- Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
- Кликнете на **Печати**.
- Кликнете **Печати во црно** во прикажаниот прозорец.

---

## Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows)


Кога нивото на црното мастило се намалува, а има доволно мастило во боја, можете да користите мешавина од бои за да ја создадете црната. Може да продолжите со печатење додека подготвувате единица со мастило со црно мастило за замена.

Оваа опција е достапна само кога ќе го изберете следново поставување во двигателот за печатачот.

- Вид хартија: **обични хартии**
- Квалитет: **Стандардно**
- EPSON Status Monitor 3: Активирано

### **Белешка:**

- Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Создадената црна боја изгледа малку поразлично од чистата црна. Исто така, намалена е и брзината на печатењето.
- За да се одржи квалитетот на главата за печатење, се користи и црно мастило.



### Заменување Единици со мастило и друг потрошен материјал

Опции	Опис
Да	Изберете за да користите мешавина на мастила во боја за да добиете црна. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Не	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Оневозможи ја оваа функција	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец не се прикажува додека не се замени единица со мастило со црно мастило и додека нивото на мастилото не е ниско.

# Одржување на печатачот

## Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење. Можете да извршите проверка на прскалките и чистење на главата од контролната табла или од компјутерот.

**Важно:**

Не отворајте го предниот капак или не исклучувајте го печатачот додека се чисти главата за печатење. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.

**Белешка:**

- Бидејќи за чистењето на главата за печатење е потребно малку мастило, чистете ја главата само ако се намали квалитетот.
- Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење.
- Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако четирипати ќе се изврши проверка на прскалката и ќе се исчисти главата, почекајте барем шест часа без печатење, а потоа, ако е потребно, повторно проверете ја прскалката и исчистете ја главата. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.

## Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла

1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.

2. Изберете **Одржување** од почетниот екран.


За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

3. Изберете **Проверка на прскалката на главата за печатење**.


4. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за проверка на прскалките.




## Одржување на печатачот


5. Проверете ја отпечатената шарка. Ако има испрекинати линии или празни сегменти како што е покажано на шарката „NG“, прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор. Ако не забележувате испрекинати линии или празни сегменти, како на следната шарка „OK“, прскалките не се затнати. Изберете  за да ја затворите функцијата за проверка на прскалките.

**OK**



**NG**



6. Изберете , а потоа следете ги инструкциите на екранот за да ја исчистите главата за печатење.
7. Кога ќе заврши чистењето, испечатете ја шарата за проверка на прскалките уште еднаш. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

### Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28](#)

## Проверка и чистење на главата за печатење - Windows


1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Проверка на прскалките** на картичката **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

### Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28](#)

➔ [„Печатење на двигател на печатач“ на страница 81](#)

## Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.

## Одржување на печатачот

3. Кликнете **Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја Алатката за печатење.**
4. Кликнете на **Проверка на прскалките.**
5. Следете ги упатствата на екранот.

### Поврзани информации


➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28

---

## Порамнување на линеарно поставените линии

Ако вертикалните линии изгледаат дека не се порамнети, порамнете ги линеарно поставените линии.

1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
2. Изберете **Одржување** од почетниот екран.  
За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Порамнување на паралелни линии.**
4. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за порамнување.
5. Следете ги упатствата на екранот за да ги порамните линеарно поставените линии. Најдете го и внесете го бројот за образец којшто има најмал број на непорамнети вертикални линии.



### Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28

---

## Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го ваљакот внатре.

## Одржување на печатачот



**Важно:**

*Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.*

1. Ставете обична хартија со големина А4-во изворот на хартија што сакате да го исчистите.
2. Изберете **Одржување** од почетниот екран.  
За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Чистење на водичот за хартија**.
4. Изберете го изворот на хартија и следете ги упатствата на екранот за чистење на патеката на хартијата.

**Белешка:**

*Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило. Доколку исписите се размачкани, исчистете ги и другите извори на хартија.*

### Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28](#)

# Мрежна услуга и информации за софтвер

Овој дел ги претставува мрежните услуги и софтверските производи достапни за вашиот печатач од интернет страницата на Epson или на доставениот диск со софтвер.

## Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)

Web Config е апликација што работи во интернет-прегледник како Internet Explorer и Safari на компјутер или паметен уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.

Следниве прегледници се поддржани.

ОС	Прегледник
Windows XP SP3 или понов	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 или понова верзија, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или понов	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или понов	Основен прегледник
Chrome OS*	Основен прегледник

\* Користете ја најновата верзија.

## Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач

1. Проверете ја IP адресата на печатачот.

Изберете ја иконата за мрежа на почетниот екран на печатачот и изберете го активниот начин на поврзување за да ја потврдите IP адресата на печатачот.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

**Белешка:**

*Може да ја проверите IP адресата така што ќе отпечатите ивештај за мрежна конекција.*

2. Активирајте го интернет-прегледникот од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адресата на печатачот/

IPv6: http://[IP-адресата на печатачот]/

## Мрежна услуга и информации за софтвер

Примери:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

**Белешка:**

Користејќи го паметниот уред, можете да го активирате *Web Config* од екранот за одржување на *Epson iPrint*.

### Поврзани информации

➔ „Користење *Epson iPrint*“ на страница 115

## Работа со *Web Config* на Windows

При поврзување компјутер со печатачот користејќи WSD, следете ги чекорите подолу за да ја активирате *Web Config*.

1. Отворете го списокот со печатачи на компјутерот.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук** (или **Хардвер**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**.
2. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**.
3. Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-адресата.

## Работа со *Web Config* на Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи > Прикажи интернет страница на печатач**.

---

## Апликација за печатење веб-страници (E-Web Print) (само за Windows)

E-Web Print е апликација што овозможува едноставно печатење веб-страници со разни распореди. Погледнете во помошта на апликацијата за детали. Можете да пристапите до помошта од менито **E-Web Print** во алатникот на **E-Web Print**.

### **Белешка:**

- Оперативните системи Windows Server не се поддржани.*
- Проверете дали има поддржани прелистувачи и најнова верзија од сајтот за преземање.*

### **Започнување**

Откако ќе го инсталирате E-Web Print, се прикажува на веб-прелистувачот. Кликнете на **Print** или **Clip**.

---

## Апликација за конфигурирање на повеќе уреди (EpsonNet Config)

EpsonNet Config е апликација која ви овозможува да поставите адреси и протоколи на мрежен интерфејс. Видете го водичот за ракување за EpsonNet Config или помошта на апликацијата за повеќе детали.

### **Активирање во Windows**

- Windows 10/Windows Server 2016  
Кликнете на копчето за стартување, па изберете **EpsonNet > EpsonNet Config**.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Сите програми** или **Програми > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### **Активирање во Mac OS**

**Започни > Апликации > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

---

## Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

### **Белешка:**

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

### **Метод на инсталирање**

Преземете го EPSON Software Updater од интернет страницата на Epson.

Ако користите компјутер со Windows и не може да го преземете од интернет страницата, може да го инсталирате од испорачаното CD со софтвер.

<http://www.epson.com>

### **Активирање во Windows**

#### Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### **Белешка:**

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.

### **Активирање во Mac OS**

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > EPSON Software Updater**.

---

## Инсталирање на најнови апликации


### **Белешка:**


Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се достапни за комуникација и дека печатачот е поврзан на интернет.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

- Активирајте го EPSON Software Updater.  
Кадрот на екранот е пример во Windows.



- За Windows, изберете печатач и кликнете на  за да ги пребарате најновите достапни апликации.
- Изберете ги ставките коишто сакате да ги инсталирате или да ги ажурирате и кликнете на копчето за инсталирање.



**Важно:**

*Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.*

**Белешка:**

- Може да ги преземете најновите апликации од интернет страницата на Epson.  
<http://www.epson.com>
- Ако ги користите Windows Server оперативни системи, не може да го користите EPSON Software Updater. Преземете ги најновите апликации од интернет страницата на Epson.

### Поврзани информации

➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 134



---

## Инсталирање двигател за PostScript-печатач

### Инсталирање двигател за PostScript-печатач — Windows

1. Започнете го процесот на инсталирање преку една од следниве опции.
  - Со користење на софтверскиот диск испорачан со печатачот.**

Вметнете го софтверскиот диск во компјутерот, пристапете до следнава патека на папка, а потоа стартувајте ја SETUP64.EXE (или SETUP.EXE).  
Driver\PostScript\WINX64 (или WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (или SETUP.EXE)
  - Користете ја веб-локацијата.**

Пристапете до страницата на печатачот преку следнава веб-локација, преземете го двигателот за печатач PostScript3, а потоа стартувајте ја извршната датотека.  
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)  
<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)
2. Изберете го својот печатач.
3. Следете ги инструкциите на екранот.
4. Изберете го начинот за поврзување, односно мрежна врска или USB-врска.
  - За мрежна врска.**

Се прикажува список со достапни печатачи во истата мрежа.  
Изберете го печатачот што сакате да го користите.
  - За USB-врска.**

Следете ги инструкциите на екранот за да го поврзете печатачот со компјутерот.
5. Следете ги инструкциите на екранот за да го инсталирате двигателот за печатач PostScript.

### Инсталирање двигател за PostScript-печатач — Mac OS

Преземете го двигателот за печатачот од веб-локацијата за поддршка на Epson и инсталирајте го.


<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)

Ќе ви треба IP-адресата на печатачот додека го инсталирате двигателот за печатачот.

Изберете ја иконата за мрежа на почетниот екран на печатачот и изберете го активниот начин на поврзување за да ја потврдите IP-адресата на печатачот.

### Додавање двигател за печатачот (само за Mac OS)

1. Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печатење и скенирање, Печатење и испраќање факс**).

## Мрежна услуга и информации за софтвер

- Кликнете **+** и изберете **Додај друг печатач или скенер**.
- Изберете го печатачот, а потоа кликнете **Додај**.

**Белешка:**

- Доколку вашиот печатач не е наведен, проверете дали е поврзан правилно со компјутерот и дали е вклучен печатачот.
- За УСБ, ИП или Војџојг-врска, рачно поставете ја изборната касета за хартија по додавањето на двигателот за печатачот.

---

## Инсталирање на двигателот за печатачот на Epson (само за Windows)

Универзалниот двигател за печатач на Epson е универзален двигател за печатач компатибилен со PCL6. Откако ќе го инсталирате двигателот за печатач\*, може да печатите од кој било печатач на Epson којшто го поддржува овој двигател за печатач.

\* Од причина што ова е генерички двигател за печатач, функциите за печатење се ограничени во споредба со двигателот за печатач специфично наменет за овој печатач.

Поврзете го печатачот на истата мрежа на којашто е поврзан компјутерот и следете ја процедурата подолу за да го инсталирате двигателот за печатачот.

- Преземете ја извршната датотека за двигателот од интернет страницата за поддршка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (само Европа)

<http://support.epson.net/>

- Кликнете два пати на извршната датотека.
- Следете ги упатствата на екранот за понатамошна инсталација.

**Белешка:**


Ако користите Windows компјутер и не може да го преземете двигателот од интернет страницата, инсталирајте го од дискот со софтвер испорачан со печатачот. Пристапете до „Driver\Universal“.

---

## Деинсталирање апликации

Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

## Деинсталирање апликации — Windows

- Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
- Затворете ги сите активни апликации.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

### 3. Отворете ја **Контролната табла**:

- Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**.

### 4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Додавање или отстранување програми**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на **Додавање или отстранување програми**.

### 5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.

Не може да го деинсталирате двигателот за печатач ако има задачи за печатење. Избришете ги или почекајте задачите да бидат отпечатени пред деинсталирањето.

### 6. Деинсталирајте ги апликациите:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.

#### **Белешка:**

*Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, кликнете **Продолжи**.*

### 7. Следете ги упатствата на екранот.

## Деинсталирање на апликации — Mac OS

### 1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.

Откако ќе го преземете Uninstaller, не треба да го преземате повторно секогаш кога ќе ја деинсталирате апликацијата.

### 2. Притиснете го копчето за да го исклучите печатачот.

### 3. За да го деинсталирате двигателот на печатачот, изберете **Системски претпочитани вредности** од менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**) па отстранете го печатачот од листата овозможени печатачи.

### 4. Затворете ги сите активни апликации.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

- Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Uninstaller**.
- Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



**Важно:**

*Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачи на Epson од компјутерот. Ако користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришете некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.*

**Белешка:**

*Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во оваа ситуација, изберете **Оди > Апликации > Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа повлечете ја до иконата за отпадоци.*

---

## Печатење со користење на мрежна услуга

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде. За да ја користите оваа услуга, мора да ги регистрирате корисникот и печатачот во Epson Connect.

Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print

Кога ќе испратите е-порака со прикачувања како на пример документи или слики на адреса на е-пошта назначена на печатачот, може да ја отпечатите е-пораката и прикачувањата од далечински локации како на пример домашен печатач или печатач во канцеларија.

Epson iPrint

Оваа апликација е за iOS и Android и може да печатите од паметен телефон или таблет. Може да печатите документи, слики и интернет страници така што ќе ги испратите директно на печатач на истата бежична LAN.

Remote Print Driver

Ова е споделен двигател поддржан од далечински двигател за печатач. Кога печатите со користење на печатач од далечинска локација, може да печатите така што ќе го промените печатачот на вообичаениот прозорец на апликации.

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

### Поврзани информации

➔ „Користење Epson iPrint“ на страница 115

# Решавање проблеми

## Проверување на состојбата на печатачот

### Проверка на пораките на LCD-екранот

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги инструкциите на екранот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

Пораки за грешки	Решенија
Грешка на печатач Повторно вклучете го печатачот. За повеќе детали, погледнете ја документацијата.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Отстранете секаква хартија или заштитен материјал во печатачот и касета за хартија. Ако уште се прикажува пораката за грешка откако ќе се исклучи, па вклучи напојувањето, контактирајте со поддршката на Epson.</li> <li><input type="checkbox"/> Кога ќе се прикажат следниве кодови за грешка, проверете ја хартијата за максимален број на листови коишто може да ги внесете во секој извор на хартија. 000181, 000184</li> </ul>
Нема хартија во XX.	Внесете хартија и целосно внесете ја касета за хартија.
Инсталирани се премногу касетни единици за хартија. Исклучете го напојувањето и деинсталирајте ги дополнителните касети. Погледнете ја вашата документација за детали.	Можете да инсталирате најмногу една изборна касета за хартија. За други изборни касетни единици за хартија, деинсталирајте ги по обратен редослед од инсталацијата.
Не може да печати бидејќи XX не работи. Може да печатите од друга касета.	Исклучете и повторно вклучете, а потоа повторно ставете ја касета за хартија. Контактирајте со службата за поддршка на Epson или со овластена сервисна служба на Epson ако сè уште се појавува порака за грешка.
Валјак за одржување во XX е блиску до крајот на работниот век.	Одвреме-навреме треба да се заменат валјаци за одржување. Хартијата не е правилно додадена од касета за хартија или од додавање хартија од задна страна кога е време за замена. Контактирајте со службата за поддршка на Epson или со овластена сервисна служба на Epson за да побарате замена на валјаци за одржување за касета за хартија или за додавање хартија од задна страна.
Валјакот за одржување во XX е на крајот на својот работен век. За детали, погледнете ја вашата документација.	Контактирајте со службата за поддршка на Epson или со овластена сервисна служба на Epson за да побарате замена на валјаци за одржување за касета за хартија или за додавање хартија од задна страна.
Треба да ја замените Единица со мастило.	За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, останува различна безбедносна резерва мастило во единицата за довод на мастило кога вашиот печатач покажува дека е време да се замени единицата за довод на мастило. Заменете со нови единици со мастило.

## Решавање проблеми

Пораки за грешки	Решенија
Авто. приказ на Пост. на хартија е пост. на Искл. Некои функции може да не се достапни. За детали, видете ја документацијата.	Ако <b>Авто. приказ на Пост. на хартија</b> е оневозможена, не може да користите AirPrint.
Комбинацијата на IP адресата и маската на подмрежа е неважечка. Погледнете ја вашата документација за повеќе детали.	Внесете ја точната IP-адреса или стандардната капија. Контакттирајте со вашиот мрежен администратор за помош.
Ажурирајте го основниот сертификат за да ги користите услугите во облак.	Активирајте Web Config, а потоа ажурирајте го основниот сертификат.
Проверете дали поставките на портата на Печатач (како IP адреса) или двигател на печатачот се точни преку Компјутерот.	Уверете се дека портата за печатачот е правилно избрана во <b>Својства &gt; Порта</b> од менито <b>Печатач</b> на следниов начин.  Изберете „ <b>USBXXX</b> “ за USB-врска, или „ <b>EpsonNet Print Port</b> “ за мрежна врска.
Проверете дали поставките на портата или двигателот на печатачот се точни преку компјутерот. Погледнете ја вашата документација за детали.	
Recovery Mode	Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не беше успешно. Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмверот повторно.  1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.)  2. За понатамошни инструкции, посетете ја локалната веб-локација на Epson.

## Поврзани информации

- ➔ [„Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 192](#)
- ➔ [„Алатки за ажурирање на софтвер \(EPSON Software Updater\)“ на страница 134](#)
- ➔ [„Инсталирање на најнови апликации“ на страница 135](#)

## Проверување на состојбата на печатачот – Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**, а потоа кликнете на **Детали**.

Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.


**Белешка:**

Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

## Поврзани информации

- ➔ [„Печатење на двигател на печатач“ на страница 81](#)

## Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.

Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.

---

## Проверување на состојбата на софтверот

Можно е да го отстраните проблемот така што ќе го ажурирате софтверот на најновата верзија. За да го проверите статусот на софтверот, користете ја алатката за ажурирање на софтвер.

### Поврзани информации

- ➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 134
- ➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 135

---

## Отстранување заглавена хартија

Следете ги упатствата на екранот на контролната табла на печатачот за да ја лоцирате и да ја отстраните заглавената хартија заедно со искинатите парчиња. На LCD екранот се прикажува анимацијата со којашто се објаснува како да ја отстраните заглавената хартија.



### **Внимание:**

*Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што штрчат за да не се повредите.*



### **Важно:**

*Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.*



---

## Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.

## Решавање проблеми

- ❑ Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. Кога ставате обична хартија во касета за хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со симболот  на граничникот. За дебела хартија како на пример фотографска хартија, не ставајте хартија над линијата покажана покрај симболот  на граничникот. Кога ставате обична хартија во додавање хартија од задна страна, не ставајте хартија над линијата покажана со симболот за триаголник на граничникот.
- ❑ Уверете се дека поставките за големината и типот на хартијата одговараат на конкретната големина и типот на хартија ставена во печатачот.
- ❑ Ако често се јавува проблем со ставањето хартија, ставете хартија преку друг извор за хартија.

### Поврзани информации

- ➔ [„Спецификации за животната средина“ на страница 172](#)
- ➔ [„Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 28](#)
- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 23](#)
- ➔ [„Листа на видови хартија“ на страница 35](#)

## Заглавување на хартија

- ❑ Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- ❑ Ставајте лист по лист ако сте ставиле неколку листови хартија.

### Поврзани информации

- ➔ [„Отстранување заглавена хартија“ на страница 143](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31](#)

## Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

### Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31](#)

## Неколку листови хартија се внесуваат во исто време

Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја сета хартија што е ставена во печатачот пред да ставите нова.



## Не се внесува хартија од изборната касета за хартија

Ако сте додале изборна касета за хартија, треба да одредите поставки во двигателот за печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Поставување на изборната касета за хартија во двигателот за печатачот — Windows“ на [страница 183](#)
- ➔ „Поставување на изборната касета за хартија во двигателот за печатачот — Mac OS“ на [страница 183](#)


## Појавување на грешка за снемјување хартија

Кога ќе се појави грешка дека нема хартија иако е внесена во додавање хартија од задна страна, повторно внесете ја хартијата во центарот на додавање хартија од задна страна.



---

## Проблеми со напојувањето и контролната табла

### Печатачот не се вклучува

- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- Држете го подолго копчето .

### Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

### Напојувањето се исклучува автоматски

- Изберете **Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Поставки за искл.**, а потоа онеспособете ги поставките **Искл. напојување ако е неактивно** и **Искл. напој. ако е искл. од приклучок**.
- Изберете **Поставки > Општи поставки > Осн поставки**, а потоа онеспособете ја поставката **Мерач на времето за исклучување**.

#### **Белешка:**

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл.** или **Мерач на времето за исклучување** во зависност од местото на купување.

## ЛЦД-екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција. Притиснете некое копче на контролната табла за да го вратите ЛЦД-екранот во претходната состојба.

## Не може да управувам од контролната табла

Кога е вклучена опцијата за ограничување на корисниците, потребни се идентификација и лозинка за печатење. Ако не ја знаете лозинката, контактирајте со администраторот на печатачот.

---


## Не можам да печатам од компјутер

### Проверување на поврзувањето (USB)

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- Ако USB кабелот не се препознава, променете ја портата или променете го USB кабелот.
- Ако печатачот не може да печати со користење на USB поврзување, обидете се со следново.

Исклучете го USB кабелот од компјутерот. Кликнете на десното копче на иконата на печатачот прикажана на компјутерот и изберете **Отстрани уред**. Потоа, поврзете го USB кабелот на компјутерот и обидете се со пробно печатење.

Ресетирајте го USB поврзувањето со следниве чекори во овој прирачник за менување на методот на поврзување на компјутер. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.



### Проверување на конекцијата (мрежата)

- Кога ќе ги промените точката на пристап или давателот на услуги, обидете се повторно да ги направите мрежните поставки за печатачот. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.

## Решавање проблеми

- ❑ Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ги уредите во следниот редослед: точка на пристап, компјутер или паметен уред и потоа печатачот.Поместете го печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до точката на пристап за да помогнете со комуникација на радиобранот и потоа обидете се повторно да ги направите мрежните поставки.
- ❑ Отпечатете извештај за мрежна конекција.Погледнете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.Ако извештајот покаже дека мрежната конекција е неуспешна, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата за печатење.
- ❑ Ако IP адресата одредена за печатачот е 169.254.XXX.XXX и маската на подмрежата е 255.255.0.0, IP адресата може да не е правилно одредена.Рестартирајте ја точката на пристап или ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот.Ако со ова не го отстраните проблемот, погледнете ја документацијата за точка на пристап.
- ❑ Обидете се да отворите која било интернет страница од вашиот компјутер за да проверите дека мрежните поставки на компјутерот се точни.Ако не може да отворите интернет страници, има проблем со компјутерот.Проверување на мрежната конекција на компјутерот.

### Поврзани информации

➔ [„Печатење извештај за мрежна врска“ на страница 68](#)

## Проверување на софтверот и податоците

- ❑ Погрижете се дека е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson.Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson, функциите се ограничени.Ви препорачуваме да го користите оригиналниот двигател за печатач на Epson.Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.
- ❑ Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија.Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.

### Поврзани информации

➔ [„Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson“ на страница 147](#)

## Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson

Може да проверите дали оригинален двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот со користење на еден од следниве методи.

### Windows

Изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)** и направете го следново за да го отворите прозорецот за својствата на серверто за печатење.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Кликнете на иконата за печатач па кликнете на **Отпечати својства на сервер** на горниот дел од прозорецот.

- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008


Кликнете со десното копче на папката **Печатачи** и кликнете на **Активирај како администратор > Својства на сервер**.

## Решавање проблеми


❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Од менито **Датотека**, изберете **Својства на сервер**.

Кликнете на јазичето **Двигател**. Ако името на печатачот е прикажано на листата, оригинален двигател за печатачот на Epson е инсталиран на компјутерот.



## Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете на **Опции и производи** и ако јазичето **Опции** и јазичето **Услужна алатка** се прикажани во прозорецот, оригиналниот двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот.




## Поврзани информации

➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 135

## Решавање проблеми

## Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Windows)

Кликнете **Ред. за печатење** на јазичето за двигател на печатач **Одржување** и проверете го следново.




- Проверете дали има паузирани печатења.

Ако останат непотребни податоци, изберете **Откажи ги сите документи** од менито **Печатач**.

- Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.

Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.



- Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).

Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден. Ако има повеќе икони во **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)**, видете го следново за да изберете икона.

Пример)

USB поврзување: EPSON XXXX серија

Мрежно поврзување: EPSON XXXX серија (мрежа)


Ако го инсталирате двигателот за печатач неколку пати, може да се креираат копии на двигателот за печатач. Ако се креираат копии како на пример „EPSON XXXX серија (копија 1)“, кликнете со десното копче на иконата на двигателот и кликнете на **Далечински уред**.

- Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во **Својства > Отвор** од менито **Печатач** на следниов начин.

Изберете „**USBXXX**“ за поврзување преку USB „**EpsonNet Print Port**“ за мрежно поврзување.

## Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS)

- Печатачот може да не печати кога е вклучена опцијата за корисничко ограничување. Контактирајте со администраторот на печатачот.
- Погрижете се статусот на печатачот да не е **Пауза**.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

---

## Не може да правите мрежни поставки

- Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ги уредите во следниот редослед: точка на пристап, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете го печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до точката на пристап за да помогнете со комуникација на радиобранот и потоа обидете се повторно да ги направите мрежните поставки.
- Изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција** и отпечатете го извештајот за мрежна конекција. Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги отпечатените решенија.

### Поврзани информации

- ➔ [„Печатење извештај за мрежна врска“ на страница 68](#)
- ➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 69](#)


## Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем

Ако не може да се поврзете од компјутер или паметен уред на печатач и кога извештајот за мрежно поврзување на прикажува проблеми, погледнете го следново.


## Решавање проблеми

- ❑ Кога истовремено користите неколку безжични пренасочувачи, можеби нема да може да го користите печатачот преку компјутерот или преку паметниот уред, во зависност од поставките на безжичните пренасочувачи. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истиот безжичен пренасочувач како и печатачот.

Оневозможете ја функцијата за врзување на паметниот уред ако е овозможена.




- ❑ Можеби нема да може да се поврзете на безжичниот пренасочувач кога безжичниот пренасочувач има повеќе SSID и уредите се поврзани на различни SSID на истиот безжичен пренасочувач. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истата SSID како и печатачот.




## Решавање проблеми

- ❑ Безжичниот пренасочувач којшто е во согласност со IEEE 802.11a и IEEE 802.11g има SSID од 2,4 GHz и 5 GHz. Ако ги поврзете компјутерот или паметниот уред на 5 GHz SSID, не може да се поврзете со печатачот затоа што печатачот поддржува комуникација само над 2,4 GHz. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истата SSID како и печатачот.



- ❑ Повеќето безжични пренасочувачи имаат функција за одделување за приватност којашто ја блокира комуникацијата меѓу поврзаните уреди. Ако не може да се воспостави комуникација меѓу печатачот и компјутерот или паметниот уред дури и кога се поврзани на истата мрежа, оневозможете ја функцијата за одделување за приватност на безжичниот пренасочувач. За детали, погледнете во прирачникот испорачан со безжичниот пренасочувач.



### Поврзани информации

- ➔ „Проверка на SSID поврзана со печатачот“ на страница 152
- ➔ „Проверување на SSID за компјутерот“ на страница 153

## Проверка на SSID поврзана со печатачот


Изберете Wi-Fi, притиснете го копчето ОК на почетниот екран, а потоа изберете Пренасочувач или Wi-Fi Direct.

SSID се прикажани во мрежата Wi-Fi или Wi-Fi Direct.



## Проверување на SSID за компјутерот

### Windows

Кликнете на  во фиоката со задачи на работната површина. Проверете го името на поврзаната SSID од прикажаната листа.



### Mac OS

Кликнете на иконата за Wi-Fi на горниот дел од екранот на компјутерот. Се прикажува листа на SSID и поврзаната SSID се означува со ознака за штиклирање.



---

## Не можам да печатам од iPhone или iPad

- Поврзете го iPhone или iPad на истата мрежа (SSID) на којашто е поврзан печатачот.
- Активирајте **Авто. приказ на Пост. на хартија** во следниве менија.  
**Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Поставки за извор хартија > Авто. приказ на Пост. на хартија**
- Активирајте ја поставката за AirPrint од Web Config.

### Поврзани информации

➔ [„Апликација за конфигурирање на работата на печатачот \(Web Config\)“ на страница 132](#)

---

## Проблеми со отпечатеното

### Приспособување на квалитетот на печатење


Ако забележите непорамнети вертикални линии, заматени слики или хоризонтални пруги, приспособете го квалитетот на печатење. Ако сакате да го приспособите квалитетот на печатењето за поединечен вид хартија, прво одредете ја оваа поставка. Вредноста на поставката за секој вид хартија се ресетира ако ја одредите оваа поставка по приспособувањето според видот на хартијата.

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **Поставки** на почетниот екран.  
За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Одржување > Прилагодување на Квалитет на печатење**.
4. Следете ги инструкциите на екранот за да го проверите печатачот и да го подобрите квалитетот на печатење.  
Ако се прикаже порака во којашто се препорачува да ја исчистите главата за печатење, исчистете ја главата за печатење.


## Решавање проблеми

5. Следете ги инструкциите на екранот за да ги отпечатите шаблоните за порамнување на главата за печатење и порамнете ја главата за печатење.

- Со овој шаблон може да извршите порамнување ако вертикалните линии изгледаат непорамнето или отпечатените примероци изгледаат заматено.
- Најдете го и изберете го бројот на најдобриот примерок од секоја група.




- Најдете го и внесете го бројот за шаблонот којшто има најмал број на непорамнети вертикални пруги.



- Со овој шаблон може да извршите порамнување ако забележите хоризонтални пруги во редовни интервали.

Најдете го и внесете го бројот на шаблонот што е најмалку одделен и преклопен.




### Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28](#)

## Приспособување на квалитетот на печатењето според хартијата

Одредување на поставките за квалитетот на печатењето според хартијата. Поддржани видови: обична хартија, рециклирана хартија, обична хартија со висок квалитет, претходно печатена хартија, хартија во боја, меморандум и дебела хартија.

1. Во печатачот ставете ја хартијата чијшто квалитет на печатење сакате да го приспособите.
2. Изберете **Поставки** на почетниот екран на контролната табла на печатачот.  
За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Одржување > Прилагодување на Квалитет на печатење по хартија**.  
Ако ставката не се прикажува, повлечете го екранот нагоре за да се прикаже.
4. Изберете како да приспособувате од **Отпечати образец** или **Внеси поставена вредност**.
5. Изберете го типот на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
6. Следете ги инструкциите на екранот за да ја порамните главата за печатење.  
Овој шаблон се порамнува ако гледате хоризонтални пруги во редовни интервали.  
Најдете го и внесете го бројот на шаблонот што е најмалку одделен и преклопен.



### **Белешка:**

При печатење на хартијата чијшто квалитет може да се приспособува, изберете **Одбери автоматски (обична хартија)** на **Вид хартија** за двигателот за печатачот, за автоматски да се примени вредноста за порамнување.

7. Затворете го екранот за информации.

Ако квалитетот на печатењето не се подобрува по ова приспособување, извршете **Прилагодување на Квалитет на печатење** за да ги поставите стандардните вредности за приспособување, а потоа извршете ги приспособувањата повторно, според типот на хартијата.

## Решавање проблеми

### Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28](#)


## Исписот е истуткан или недостасува бојата

Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

### Поврзани информации

➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 128](#)

## Појавување на пруги или неочекувани бои



Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Направете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

### Поврзани информации

➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 128](#)

## Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 3.3 см



Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.

## Решавање проблеми

- Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Прилагодување на Квалитет на печатење**.
- Кога печатите на обична хартија, печатете со користење на поставка за повисок квалитет.

### Поврзани информации

- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Приспособување на квалитетот на печатење“ на страница 154

## Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Прилагодување на Квалитет на печатење**.

### Поврзани информации

- ➔ „Приспособување на квалитетот на печатење“ на страница 154


## Квалитетот на печатење не се подобрува дури и по порамнувањето на главата за печатење

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.

- Windows

Отштиклирајте го **Голема брзина** од јазичето **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

- Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

## Квалитетот на печатење е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост на отпечатоците.

## Решавање проблеми

### Проверување на печатачот

Користете ја функцијата **Прилагодување на Квалитет на печатење**.

- Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- Порамнете ја главата за печатење.

### Проверување на хартија

- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- Ако хартијата е извиткана или пливките се надувени, исправете ги.
- Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

### Проверување на поставките за печатење

- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Печатете користејќи поставка за подобар квалитет.
- Ако сте одбрале **Стандардно-живописно** како поставка за квалитет во двигателот за печатачот за Windows, променете во **Стандардно**. Ако сте одбрале **Normal-Vivid** како поставка за квалитет во двигателот за печатачот за Mac OS, променете во **Normal**.

### Проверување на единица со мастило

- Обидете се да користите оригинални единици со мастило Epson. Овој производ е конструиран да ги прилагодува боите врз основа на користењето на оригинални единици со мастило Epson. Користењето неоригинални единици со мастило може да предизвика послаб квалитет на печатењето.
- Epson препорачува користење на единица со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.


### Поврзани информации

- ➔ „Приспособување на квалитетот на печатење“ на страница 154
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 23
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 28

## Решавање проблеми


### Хартијата е замачкана или истуткана

- Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничните до рабовите на хартијата.



- Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачкана, исчистете ја патеката за хартија.



- Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- Кога печатите на дебела хартија, главата за печатење е во близина на површината за печатење и хартијата може да се истутка. Во овој случај, активирајте ја поставката за намалување на истуткување. Ако ја активирате оваа поставка, квалитетот на печатење може да опадне или печатењето да биде побавно.
  - Контролна табла  
Изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач** од почетниот екран, а потоа активирајте **Дебела хартија**.
  - Windows  
Кликнете на **Проширени поставки** на картичката **Одржување** од двигателот за печатачот, а потоа изберете **Дебела хартија и пликови**.
  - Mac OS  
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Thick paper and envelopes**.
- Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

#### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 130



## Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење

Кога ја користите функцијата за двострано автоматско печатење и печатите податоци со висока густина како што се слики и графикони, поставете ја густината на печатење на пониско, а времето на сушење на подолго.

### Поврзани информации

➔ [„Поставки за печатач“ на страница 37](#)

## Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

### Поврзани информации

➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 130](#)

## Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои

Приспособете ја бојата, а потоа печатете повторно. Функцијата за автоматска корекција на боите го користи стандардниот режим за корекција на боите во **PhotoEnhance**. Обидете се со друг режим за корекција во **PhotoEnhance** избирајќи опција поинаква од **Автоматска корекција** како поставка за **Корекција на сцена**. Ако проблемот опстои, користете некоја друга функција за корекција на боите освен **PhotoEnhance**.

### Поврзани информации

➔ [„Прилагодување на бојата за печатење“ на страница 96](#)

## Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.
- Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

### Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 28](#)

➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 31](#)

➔ [„Област за печатење“ на страница 167](#)

## Решавање проблеми

### Неточни или погрешно отпечатени знаци

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Ако има паузирани задачи за печатење, отпечатените знаци може да бидат оштетени.
- Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиене** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.
- Ако користите двигател за печатач којшто претходно сте го користеле, отпечатените знаци може да бидат неразбирливи. Погрижете се дека двигателот на печатачот којшто го користите е за овој печатач. Проверете го името на печатачот на горниот дел од прозорецот на двигателот на печатач.

### Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

- Windows  
Откажете го **Огледална слика** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
- Mac OS  
Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

### Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

### Ненамерно двострано печатење

Избришете ги поставките за двострано печатење во двигателот на печатачот.

- Windows  
Изберете **Исклучено** од **Двострано печатење** на картичката **Главна** на двигателот на печатачот.
- Mac OS  
Изберете **Off** од **Two-sided Printing** во менито **Two-sided Printing Settings** на дијалогот за печатење.

### Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.




#### Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 138](#)

➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 135

## Други проблеми со печатењето

### Печатењето е премногу бавно


- Затворете ги непотребните апликации.
- Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.
- Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.
  - Windows  
Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
  - Mac OS  
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.
- Исклучете го тивкиот режим. Оваа опција ја намалува брзината на печатење.
  - Контролна табла  
Изберете  **ON** на почетниот екран и оневозможете го **Тивок режим**.
  - Windows  
Изберете **Исклучено** како поставување за **Тивок режим** на картичката за двигателот за печатачот **Главна**.
  - Mac OS  
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.
- За двострано печатење, една страна на хартијата се печати и се суши, а на другата страна се печати. Од причина што времето за сушење се разликува во зависност од околностите, како на пример температура или влажност или податоци за печатење, брзината на печатење може да се намали.

### Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

## Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8

Ако сакате да го запрете печатењето преку компјутерот, направете ги следниве нагодувања.

Извршете ја командата Web Config, а потоа изберете **Port9100** како **Протокол со врвен приоритет** во **Поставување на AirPrint**. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

---

## Проблеми со двигателот за PostScript-печатачот

### **Белешка:**

Ставките од менито и текстот на двигателот за печатачот се разликуваат многу во зависност од компјутерската околина.

## Печатачот не печати додека се користи двигателот за PostScript-печатачот

- Поставете го поставувањето за **Јазик на печатење** на **Автоматски** или **PS3** на контролната табла.
- Во Windows, ако се испратени голем број задачи, печатачот може да не печати. Изберете **Печати директно на печатачот** во картичката **Напредно** во својствата на печатачот.

### **Поврзани информации**

➔ „Поставки за печатач“ на [страница 37](#)

## Печатачот не печати правилно додека се користи двигателот за PostScript-печатачот

- Доколку датотеката е креирана во апликација што овозможува да се промени форматот на датотеката, како што е Adobe Photoshop, проверете дали поставките во апликацијата одговараат на поставките во двигателот за печатачот.
- EPS-датотеки направени во бинарен формат веројатно нема да се отпечатат правилно. Поставете го форматот на ASCII кога правите EPS-датотеки во апликација.
- За Windows, печатачот не може да печати бинарни податоци кога е поврзан на компјутер преку УСБ-интерфејс. Поставете ја поставката **Излезен протокол** на картичката **Поставки за уредот** во својствата на печатачот **ASCII** или **TBCP**.
- За Windows, изберете ги соодветните заменски фонтови на картичката **Поставки за уредот** во својствата на печатачот.

## Решавање проблеми

### Квалитетот на печатење е слаб додека се користи двигателот за PostScript-печатачот

Не можете да направите поставки поврзани со бојата на картичката **Хартија/Квалитет** во својствата на печатачот. Кликнете на **Напредно**, а потоа изберете ја поставката **Color Mode**.

### Печатењето е премногу бавно додека се користи двигателот за PostScript-печатачот

Поставете го поставувањето за **Print Quality** на **Fast** во двигателот за печатачот.

---

## Други проблеми

### Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствувате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.

### Звучите додека работи се гласни

Ако звучите се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење.


Контролна табла

Изберете  на почетниот екран и овозможете го **Тивок режим**.

Двигател за печатачот за Windows

Оспособете **Тивок режим** на картичката **Главна**.

Двигател за печатачот за Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Он** како поставка за **Тивок режим**.

### Заборавена лозинка

Ако сте ја заборавиле лозинката на администраторот, контактирајте со поддршката на Epson.

#### Поврзани информации

➔ [„Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 192](#)

## Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

# Додаток

## Технички спецификации

### Спецификации на печатачот


Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 800 Прскалки за мастило во боја: 800 за секоја боја
Тежина на хартијата*	Обична хартија	64 до 90 g/m <sup>2</sup> (17 до 24 lb)
	Дебела хартија	91 до 256 g/m <sup>2</sup> (25 до 68 lb)
	Коверти	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m <sup>2</sup> (20 на 24 lb) Плик C4: 80 до 100 g/m <sup>2</sup> (21 на 26 lb)

\* Дури и кога дебелината на хартијата е во рамки на овој опсег, може да не може да ја внесете хартијата во печатачот или резултатот од печатење може да биде лош во зависност од својствата и квалитетот на хартијата.

### Област за печатење


Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

### Единечни листови

	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	47.0 mm (1.85 in.)
	D	45.0 mm (1.77 in.)

## Додаток

## Коверти

	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	Освен за C4: 5.0 mm (0.20 in.) C4: 9.5 mm (0.37 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	47.0 mm (1.85 in.)

## Спецификации на интерфејсот

За компјутер	Hi-Speed USB
--------------	--------------

## Листа на мрежни функции

## Функции на мрежата и IPv4/IPv6

Функции		Поддржани	Забелешки	
Печатење на мрежа	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD печатење (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista или понов
	Bonjour Печатење (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Печатење (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP Печатење	IPv4	-	Информациски уред
	PictBridge печатење (Wi-Fi)	IPv4	-	Дигитална камера
	Epson Connect (Печатење од е-порака, далечинско печатење)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 или понова верзија, Mac OS X v10.7 или понова верзија
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-



## Додаток

Функции		Поддржани	Забелешки
Скенирање на мрежа	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-
	Event Manager	IPv4	-
	Epson Connect (Скенирај во облак)	IPv4	-
	AirPrint (Скенирање)	IPv4, IPv6	-
	ADF (Двострано скенирање)		-
Факс	Испрати факс	IPv4	-
	Прими факс	IPv4	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-

## Спецификации за Wi-Fi

Стандарди	IEEE 802.11b/g/n*1
Фреквентен опсег	2,4 GHz
Максимално предадена радиофреквентна моќ	20 dBm (EIRP)
Режими на координација	Инфраструктура, Wi-Fi Direct (Едноставен AP)*2*3
Безбедност при безжичен пристап*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5

\*1 IEEE 802.11n е достапно само за HT20.

\*2 Не е поддржано за IEEE 802.11b.

\*3 Режимот Едноставен AP е компатибилен со Wi-Fi-врска (инфраструктура) или етернет-врска.

\*4 Wi-Fi Direct поддржува само WPA2-PSK (AES).

\*5 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

## Спецификации за етернет

Стандарди	IEEE 802.3i (10BASE-T)*1 IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE 802.3az (енергетски ефикасен етернет)*2
Режим на комуникација	Автоматски, 10 Mbps целосен двонасочен проток, 10 Mbps нецелосен двонасочен проток, 100 Mbps целосен двонасочен проток, 100 Mbps нецелосен двонасочен проток
Конектор	RJ-45

**Додаток**

- \*1 Користете кабел од категорија 5е или повисок STP (заштитен извиткан пар) за да спречите ризик од радио пречки.
- \*2 Поврзаниот уред треба да е сообразен со стандардите IEEE 802.3az.

**Безбедносен протокол**

IEEE 802.1X*	
IPsec/IP-филтрирање	
SSL/TLS	HTTPS-сервер/клиент
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

\* Треба да користите уред за поврзување што е во согласност со IEEE 802.1X.

**Ниво 3 на компатибилност на PostScript**

PostScript употребен на овој печатач е компатибилен со ниво 3 на PostScript.

**Поддржани услуги од други лица**

AirPrint	Печатење	iOS 5 или понов/Mac OS X v10.7.x или понов
Google Cloud Print		

**Димензии**

Димензии*1	Складирање <input type="checkbox"/> Ширина: 425 mm (16.7 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 535 mm (21.1 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 513 mm (20.2 in.)  Печатење <input type="checkbox"/> Ширина: 425 mm (16.7 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 578 mm (22.8 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 605 mm (23.8 in.)
Тежина*1, *2	Околу 22.1 kg (48.7 lb)

\*1 Со вметната излезна фиока и касета за хартија 2.

\*2 Без единици со мастило и кабелот за напојување.

**Додаток****Со опции**

Овие се димензиите на печатачите со изборна касета за хартија 1.

Димензии	Складирање <input type="checkbox"/> Ширина: 425 mm (16.7 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 535 mm (21.1 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 613 mm (24.1 in.)  Печатење <input type="checkbox"/> Ширина: 425 mm (16.7 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 578 mm (22.8 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 705 mm (27.8 in.)
Тежина	Околу 26.6 kg (58.6 lb)

**Спецификации за електриката**


Модел	Модел 100 до 240 V	Модел 220 до 240 V
Опсег на номинална фреквенција	50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Номинална струја	0.7 до 0.4 A	0.4 A
Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување)	Печатење: Околу 24 W (ISO/ IEC24712)  Режим на подготвеност: Околу 8 W  Режим на спиење: Околу 1.2 W  Исклучено напојување: Околу 0.2 W	Печатење: Околу 24 W (ISO/ IEC24712)  Режим на подготвеност: Околу 8 W  Режим на спиење: Околу 1.2 W  Исклучено напојување: Околу 0.2 W

**Белешка:**

- Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.
- За корисниците во Европа, погледнете на следнава интернет-страница за детали за потрошувачката на струја.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Додаток

## Спецификации за животната средина

Работа	<p>Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.</p>  <p>Температура: од 10 до 35°C (од 50 до 95°F) Влажност: од 20 до 80% RH (без кондензација)</p>
Складирање	<p>Температура: -20 од 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: од 5 до 85% RH (без кондензација)</p>

\* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

## Спецификации за животната средина за Единици со мастило

Температура на чување	-30 до 40 °C (-22 до 104 °F)*
Температура на замрзнување	<p>-13 °C (8.6 °F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 5 часа на 25 °C (77 °F).</p>

\* Можете да го чувате еден месец на 40 °C (104 °F).

## Локација за инсталирање и простор

За безбедна употреба, поставете го печатачот на локација што ги исполнува следниве услови.

- Рамна, стабилна површина што може да ја издржи тежината на печатачот
- Добро проветрена локација
- Локации што не ги блокираат или покриваат отворите за вентилација на печатачот
- Локации каде може да се обезбеди посебен штекер за струја
- Локации каде што може лесно да ставате и да вадите хартија
- Локации што ги исполнуваат условите во „Спецификации за околината“ во овој прирачник

## Додаток




### **Важно:**

Не поставувајте го печатачот на следново; во спротивно може да дојде до дефект.

- На директна сончева светлина
- На нагли промени на температурата и влажноста
- На оган
- На агресивни супстанции
- На удари или вибрации
- Во близина на телевизор или радио
- Во близина на премногу прашина и нечистотија
- Во близина на вода
- Во близина на опрема за климатизација или греење
- Во близина на овлажнувач

Користете анти-статичка подлога достапна во малопродажба, за да спречите создавање статички електрицитет на локациите што се склони кон создавање статички електрицитет.

Обезбедете доволно простор за правилно инсталирање и ракување со печатачот.



A	806 mm
B	848 mm
C	425 mm
D	194 mm
E	79 mm
F	370 mm

## Додаток

## Системски барања

- Windows 10 (32-битна, 64-битна)/Windows 8.1 (32-битна, 64-битна)/Windows 8 (32-битна, 64-битна)/Windows 7 (32-битна, 64-битна)/Windows Vista (32-битна, 64-битна)/Windows XP SP3 или понова верзија (32-битна)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или понова верзија/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 или понова верзија
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Белешка:**

- Mac OS може да не поддржува некои апликации и функции.*
- Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS не е поддржан.*

## Информации за фонтовите

## Расположливи фонтови за PostScript

Назив на фонтот	Семејство	Еквивалентни со HP
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino

**Додаток**

Назив на фонот	Семејство	Еквивалентни со HP
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

**Расположливи фонтови за PCL (URW)****Скалабилни фонтови**

Назив на фонот	Семејство	Еквивалентни со HP	Група на симболи за PCL5
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3

## Додаток

Назив на фонтот	Семејство	Еквивалентни со HP	Група на симболи за PCL5
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

## Битмапа на фонтови

Назив на фонтот	Група симболи
Line Printer	9

## Битмапа на фонтови за оптично препознавање знаци/баркод (само за PCL5)

Назив на фонтот	Семејство	Група симболи
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13



## Додаток

**Белешка:**

Во зависност од густината на печатење или од квалитетот на бојата на хартијата, можно е фонтовите OCR A, OCR B, Code39 и EAN/UPC да не се читаат. Отпечатете примерок и проверете дали фонтовите можат да се читаат пред да се печатат големи количини.

**Листа на групи од симболи**

Печатачот има на располагање разновидни групи симболи. Многу од овие групи симболи се разликуваат само во меѓународните знаци специфични за секој јазик.

Кога размислувате кој фонт да го користите, треба да размислите и која група знаци да ја комбинирате со фонтот.

**Белешка:**

Бидејќи повеќето софтвери автоматски работат со фонтовите и симболите, веројатно никогаш не ќе треба да ги нагудувате поставките на печатачот. Меѓутоа, доколку пишувате сопствени програми за контрола на печатачот, или користите постар софтвер кој што не може да ги контролира фонтовите, погледнете во следниве делови за групи симболи за повеќе информации.

**Листа на групи симболи за PCL 5**

Назив на група симболи	Атрибут	Класификација на фонтовите												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

## Додаток

Назив на група симболи	Атрибут	Класификација на фонтовите												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Додаток

Назив на група симболи	Атрибут	Класификација на фонтовите												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

## Монтирање на изборни уреди

### Код за изборната касета за хартија


Следново е код за изборната касета за хартија.


Optional Cassette Unit (C12C932871)


## Поставување на изборната касета за хартија

 **Внимание:**

- ❑ Уверете се дека сте го исклучиле печатачот и извадете ги кабелот за напојување од печатачот и останатите кабли пред да започнете со поставување на касетата. Во спротивно, кабелот за напојување може да се оштети и да предизвика пожар или струен удар.
- ❑ Кога го креваат печатачот, две или повеќе лица треба да ги заземат точните положби што се прикажани подолу. Извадете ја касетата за хартија 2, ако е поставена. Ако го кревате печатачот држејќи го на други места, печатачот може да падне или да ви ги фати прстите при поставувањето.




1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето , а потоа извадете го кабелот за напојување.
2. Извадете ги сите поврзани кабли.
3. Извадете ја касета за хартија 2 ако е поставена.




4. Извадете ја изборната касета за хартија од кутијата и отстранете ги сите заштитни материјали.

### Додаток


5. Ставете ја изборната касета за хартија каде што сакате да го поставите печатачот.
6. Извлекете ја касета за хартија малку од касета за хартија 2.



7. Извадете го делот од задната страна на касета за хартија 2.




8. Целосно вметнете ја касета за хартија во касета за хартија 2.
9. Спуштете ја касета за хартија 2 врз изборната касета за хартија.





## Додаток

10. Спуштете го печатачот врз касета за хартија 2.



11. Залепете ја налепницата што го покажува бројот на касетата.



12. Повторно поврзете ги кабелот за напојување и сите други кабли, а потоа приклучете го печатачот.
13. Вклучете го печатачот со притискање на копчето .
14. Извадете ја и повторно ставете ја изборната касета за хартија за да проверите дали се прикажува на екранот **Поставка на хартија**.

**Белешка:**

При демонтажа на изборната касета, исклучете го печатачот, извадете ги кабелот за напојување и сите други кабли и извршете обратна постапка на инсталацијата.

## Додаток

Продолжете со поставките за двигателот за печатачот.

### Поставување на изборната касета за хартија во двигателот за печатачот

За да ја користите инсталираната изборна касета за хартија, двигателот за печатачот треба да ги добие сите потребни информации.


#### ***Поставување на изборната касета за хартија во двигателот за печатачот — Windows***

##### ***Белешка:***

*Најавете се на вашиот компјутер како администратор.*

1. Отворете го списокот со печатачи на компјутерот.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**.
2. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, изберете **Својства на печатачот** или **Својство**, а потоа кликнете на картичката **Опционални поставки**.
3. Изберете **Добиј од печатач**, а потоа кликнете **Добиј**.  
**Дополнителни извори на хартија** информациите се прикажуваат во **Информации за моменталниот печатач**.
4. Кликнете **ОК**.

#### ***Поставување на изборната касета за хартија во двигателот за печатачот — Mac OS***

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**).

**Додаток**

2. Поставете **Lower Cassette** според бројот на касети за хартија.
3. Кликнете на **ОК**.

---

## Регулаторни информации

### Стандарди и одобренција

#### Стандарди и одобренција за модел во САД

Безбедност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Опремата го содржи следниов безжичен модул.

Производител: Seiko Epson Corporation

Тип: J26H006

Производот е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC и RSS-210 од правилата на IC. Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од препорачана модификација на производот. Работата зависи од следниве два условия: (1) уредот не смее да предизвикува штетни пречки, и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

За да се спречат радиопречки на лиценцираната услуга, уредот е наменет за внатрешна употреба и подалеку од прозорци за да се обезбеди максимална заштита. Опремата (или нејзината предавателна антена) која е поставена надвор подлежи на лиценцирање.

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на радијација на FCC/IC одредени за неконтролирана средина и соодветствува со Упатствата за изложеност на радиофреквенција (RF) на FCC во Додатокот С до OET65 и RSS-102 на Правилата за изложеност на радиофреквенција (RF) на IC. Оваа опрема треба да се инсталира и со неа да се ракува така што радијаторот да биде одалечен најмалку 7,9 инчи (20 cm) или повеќе од телото на лицето (со исклучок на екстремитети: раце, рачни зглобови, стопала и ножни зглобови).

#### Стандарди и одобренција за европски модел

За европските корисници

Корпорацијата Seiko Epson дека наведениот модел на радио опрема е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на потврдата за сообразност на ЕУ е достапна на следнава интернет страница.

<http://www.epson.eu/conformity>

B653A



## Додаток

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од препорачана модификација на печатачот.



## Стандарди и одобренија за австралискиот модел

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson со ова изјавува дека следниве модели на опрема ги исполнуваат суштинските барања и останатите релевантни одредби на Директивата AS/NZS4268:

B653A

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од препорачана модификација на печатачот.

## German Blue Angel

Погледнете ја следната интернет страница за да проверите дали печатачот е во согласност со стандардите за German Blue Angel.

<http://www.epson.de/blauerengel>

## Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

### **Белешка:**

*Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.*

## Додаток

Соодветна употреба на авторските материјали:


Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

## Превезување и складирање на печатачот

Кога треба да го складираат или да го превезат печатачот при преселба или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате.

### **Внимание:**


- Кога го носите печатачот, подигнете го во стабилна положба. Подигнувањето на печатачот во нестабилна положба може да доведе до повреда.
- Бидејќи овој печатач е тежок, секогаш треба да го носат двајца или повеќе луѓе кога се распакува и превезува.
- Кога го креваат печатачот, две или повеќе лица треба да ги заземат точните положби што се прикажани подолу. Извадете ја касетата за хартија 2, ако е поставена. Ако го кревате печатачот држејќи го на други места, печатачот може да падне или да ви ги фати прстите при поставувањето.



- Кога го носите печатачот, не накривувајте го повеќе од 10 степени, во спротивно може да падне.

### **Важно:**

- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете ги единици со мастило вметнати. Ако ги извадите единици со мастило, може да се исуши главата за печатење и да се спречи печатењето.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .


## Додаток

- Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа извадете го кабелот за напојување.

**!** **Важно:**

*Извадете го кабелот за напојување кога е изгаснато светлото за напојување. Во спротивно, главата за печатење нема да се врати во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.*


- Извадете ги сите кабли како кабелот за напојување и кабелот за USB.
- Ако печатачот поддржува надворешни уреди за складирање, уверете се дека не се поврзани.
- Извадете ја сета хартија од печатачот.
- Отворете го капакот на печатачот. Прицврстете ја главата за печатење за куќиштето со лента.




- Затворете го капакот на печатачот.

## Додаток


8. Отворете го предниот капак.



Ако предниот капак е заклучен, не можете да го отворите. Отпуштете ја бравата на предниот капак.



9. Прицврстете ја фиоката на единицата со мастило за да не може да се отвора, така што ќе го залепите испорачаниот заштитен материјал со лентата.




**Белешка:**

Во зависност од времето на купување, можеби нема да биде испорачан заштитен материјал заедно со печатачот.


## Додаток

10. Затворете го предниот капак.

11. Извадете ја касетата за хартија 2 и изборната касетна единица за хартија, ако е инсталирана.




12. Подгответе го пакувањето на печатачот како што е прикажано подолу.



## Додаток

13. Извадете ја излезната фиока од печатачот.



14. Спакувајте го печатачот во кутијата со користење на заштитните материјали.

Кога ќе го користите печатачот повторно, погрижете се да ги извадите лентата што ја прицврстува главата за печатење и заштитниот материјал поставен на фиоката на единицата со мастило. Ако квалитетот на печатењето е намален следниот пат кога ќе печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

### Поврзани информации

- ➔ [„Имиња и функции на деловите“ на страница 14](#)
- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 128](#)
- ➔ [„Приспособување на квалитетот на печатење“ на страница 154](#)

---

## Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2020 Seiko Epson Corporation

## Додаток

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

---

## Трговски марки

- EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

## Додаток

### Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Напомена: во производот е вградена картичка microSDHC и не може да се отстрани.



### Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

---

## Каде да се обратите за помош

### Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

## Контактирање со поддршката на Epson

### Пред да контактирате со Epson

Ако вашиот производ Epson не работи правилно и не можете да го решите проблемот со информациите за решавање проблеми во прирачниците на производот, контактирајте со



## Додаток

службата за поддршка на Epson за помош. Ако поддршката на Epson за вашето подрачје не е наведено подолу, контактирајте со продавачот каде што сте го купиле производот.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу побрзо ако ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот  
(Етикетата со серискиот број обично е одзади на производот.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот  
(Кликнете **About, Version Info** или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка ми модел на компјутерот
- Името и верзијата на оперативниот систем на компјутерот
- Имиња и верзии на софтверските апликации што обично ги користите со производот

### **Белешка:**

*Во зависност од производот, поставките за мрежата може да се зачуваат во меморијата на производот. При дефект или поправање на производот, поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.*

## Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

## Помош за корисниците во Австралија

Epson во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на прирачниците за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

### **Интернет-адреса**

<http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

### **Центар за помош на Epson**

Телефон: 1300-361-054

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги

## Додаток

вклучуваат прирачниците за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

### Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

## Помош за корисниците во Нов Зеланд

Epson во Нов Зеланд ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

### Интернет-адреса

<http://www.epson.co.nz>

Пристапете до веб страниците на Epson во Нов Зеланд. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

### Центар за помош на Epson

Телефон: 0800 237 766

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат документите за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

### Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.